



СЛУЖБЕ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки и македонски јазик. — Огласи според тарифата — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство за претплата, посебни изданија и огласи 608-3-291-2

Среда, 13 март 1968

БЕЛГРАД

БРОЈ 10

ГОД. XXIV

цена на овој број е 1,80 динари. Аконтацијата на претплата за 1968 година изнесува 60.— дин. — Редакција: Улица Јована Ристика бр. 1. Пошт. факс 226 — Телефони: централа 50-931, 50-932, 50-933 и 50-934; Служба за претплата 51-132, Продавна служба 51-671.

113.

Врз основа на членот 5 од Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/67) Законодавно-правната комисија на Сојузната скупштина, на својата седница од 9 ноември 1967 година, го утврди долу изложениот пречистен текст на Законот за средствата на стопанските организации.

Пречистениот текст на Законот за средствата на стопанските организации го опфаќа Законот за средствата на стопанските организации (Пречистен текст) — („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61 и неговите измени и дополненија објавени во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 56/65, 29/66, 1/67, 7/67 и 31/67), во кои е означено времето на нивното влегување во сила односно денот на почетокот на нивното применување.

АС бр. 843

9 ноември 1967 година

Белград.

Го заменува претседателот на Законодавно-правната комисија
член на Комисијата,
Зоран Полич, с. р.

ЗАКОН

ЗА СРЕДСТВАТА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

(Пречистен текст)

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Стопанските организации го користат земјиштето, рудите, водите и другите природни богатства под условите утврдени со посебен закон.

Член 2

Со давањето на средства на стопанска организација според кој и да е основ, никој не може да се здобие со право за вршење распределба на доходот на стопанската организација, ниту со други права во управувањето на стопанската организација.

Член 3

Средствата што стопанската организација ги издвојува од доходот за проширување на материјалната основа на својата дејност и за задоволување на други потреби, како и средствата со кои ќе се здобие врз основа на кредити или други кредитни работи или по други основи предвидени со овој закон, ги сочинуваат средствата на стопанската организација што ги користи и со нив располага таа согласно со законите и општествените планови.

Средствата што стопанската организација ги издвојува од доходот за проширувањето на материјалната основа на својата дејност и за задоволување на други потреби, како и средствата со кои ќе се

здобие без обврска за враќање, таа ги распоредува во своите фондови според одредбите од овој закон.

Средствата со кои стопанската организација ќе се здобие врз основа на кредити и други кредитни работи, стопанската организација не ги распоредува во своите фондови, но ги користи според нивната намена.

Член 4

Средствата што ги создала со својата дејност или со кои се здобила врз основа на кредити и други кредитни работи или по други основи предвидени со овој закон (член 3 став 1), стопанската организација има право да ги користи (право на користење) согласно со одредбите на овој закон.

Правото на користење опфаќа и право за располагање со средствата вклучувајќи го и обединувањето на средства заради остварување заеднички деловни цели.

Член 5

Стопанската организација има право на законска заштита од каква и да е повреда на правото на користење на средствата.

Член 6

Стопанската организација е должна правото на користење да го врши со вниманието на добар стопанственик.

Член 7

Како стопански организации во смисла на овој закон се подразбираат и другите организации кои според принципите на стопанското работење редовно и трајно остваруваат доход, ако со сојузни прописи не е определен посебен начин за финансирање. Како организации во смисла на овој закон се подразбираат и сите задруги што вршат стопанска дејност.

Приватните дуќани не се сметаат за стопански организации во смисла на овој закон.

Правата што со овој закон му се дадени на работничкиот совет на претпријатието ги вршат во другите стопански организации нивните највисоки органи на управувањето.

Член 8

Одредбите на овој закон се однесуваат и на јавните патишта ако со посебен закон не е определено поинаку.

II. РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА И ФОРМИРАЊЕ НА ФОНДОВИТЕ

1. Распределба на доходот

Член 9

Стопанска организација го распределува доходот на лични доходи на работниците и на фондови.

Распределбата на доходот на лични доходи на работниците и на фондови стопанската организација ја врши по основите и мерилата што ги утврдува самостојно.

Основите и мерилата за распределба на доходот стопанската организација ги утврдува со статутот или друг општ акт (општ акт за распределба на доходот).

Член 10

Со општиот акт за распределба на доходот, покрај основите и мерилата за распределба на доходот на лични доходи на работниците и на фондови, се утврдуваат и принципите за распределба на средствата за лични доходи на работниците.

Со општиот акт за распределба на доходот може да се предвиди во кои случаи и под кои услови работничкиот совет на стопанската организација може да отстапи од утврдените основи и мерила при распределбата на доходот.

Член 11

Со општиот акт за распределба на доходот се утврдуваат правата на погоните, на економските и други работни единици на стопанската организација во поглед на распределбата на доходот.

Со овој општ акт можат да се предвидат основите и мерилата за утврдување на резултатот од стопанисувањето на единиците од ставот 1 на овој член и за распределба на доходот во целина на тие единици или делот од доходот наменет за лични доходи на работниците на тие единици и делот за фондови или само делот наменет за лични доходи.

Основите и мерилата за распределба на доходот на единиците и во рамките на единиците можат да бидат единствени за стопанската организација како целина или различни за одделни единици.

Основите и мерилата за распределба на доходот што им припаѓа на одделни единици ги утврдува работничкиот совет на стопанската организација или работничкиот совет на единицата самостојно или во согласност со работничкиот совет на стопанската организација, според одредбите на општиот акт за распределба на доходот.

Член 12

При утврдувањето на основите и мерилата за распределба на доходот стопанската организација е должна да постапи со внимание на добар стопанственик.

Ке се смета дека стопанската организација постапува со внимание на добар стопанственик особено ако основите и мерилата за распределба на доходот ги утврди така што со нивната примена трајно да се обезбедуваат средствата за проширување на материјалната основа на нејзината дејност, како и средствата за лични доходи на работниците и за задоволување на други потреби да се издвојуваат во согласност со резултатите од стопанисувањето на стопанската организација остварени со залагањето на работниот колектив.

При утврдувањето на основите и мерилата за распределба на доходот стопанската организација ќе води сметка за односот на своите резултати од стопанисувањето спрема условите и резултатите од стопанисувањето на други стопански организации.

Член 13

Со цел за усогласување на својата политика на распределбата на доходот стопанските организации можат да се спогодат за начелата што ќе им служат при утврдувањето на основите и мерилата за распределба на доходот.

Член 14

Општиот акт за распределба на доходот го донесува работничкиот совет на стопанската организација.

Во тој општ акт работничкиот совет ќе одлучи за денот на почетокот на применувањето на општиот акт.

Одредбата на ставот 2 од овој член важи и за општиот акт за измени и дополненија на општиот акт за распределба на доходот.

Член 15

Работничкиот совет е должен предлогот на општиот акт за распределба на доходот да им го стави на увид на работниците најмалку 15 дена пред изнесувањето на седница заради неговото донесување. Забелешките и предлозите од работниците на предлогот на општиот акт за распределба на доходот работничкиот совет е должен да ги разгледа и по нив да заземе став.

Член 16

Општинскиот орган на управата надлежен за стопанската гранка на која стопанската организација ѝ припаѓа може да бара од стопанската организација таа да му го достави општиот акт за распределба на доходот, заради изнесување на разгледување пред општинското собрание.

Член 17

Општинското собрание може да стави забелешки на општиот акт за распределба на доходот односно да им дава препораки на стопанските организации, ако смета дека основите и мерилата определени во општиот акт не се во согласност со економската политика изразена во општествените планови и прописи.

Член 18

Забелешките и препораките од општинското собрание како и од собранието на пошироката општествено-политичка заедница работничкиот совет е должен да ги земе во разгледување и за својот став да го извести општинското собрание односно собранието на пошироката општествено-политичка заедница во рок од 30 дена од денот на приемот на забелешките односно препораките.

Забелешките и препораките од ставот 1 на овој член мораат да им се соопштат на работниците на стопанската организација.

Ако стопанската организација во својот состав има организациони единици во кои се формирани органи на работничкото управување, забелешките и препораките од ставот 1 на овој член мораат да им се соопштат на тие органи.

При разгледувањето на забелешките и препораките од ставот 1 на овој член работничкиот совет е должен да го разгледа мислењето на работниците на стопанската организација односно на органите на управувањето на организационите единици.

Член 19

Конечната распределба на доходот на лични доходи на работниците и на фондови се врши со завршната сметка на стопанската организација.

Член 20

Остварениот доход во текот на годината стопанската организација може, до донесувањето на завршната сметка, да го користи за исплатување на личните доходи на работниците врз основа на периодичните пресметки и за исплатување на придонесите што се плаќаат според личните доходи, како и за обртни средства.

Остатокот од остварениот доход во текот на годината, кој не се користи за целите од ставот 1 на овој член, стопанската организација може да го држи на посебна сметка кај Службата на општественото книговодство.

2. Формирање на фондовите**Член 21**

Делот на доходот издвоен за фондовите работничкиот совет го распоредува во одделни фондови на стопанската организација.

Стопанската организација ги има следните фондови:

- 1) деловен фонд;
- 2) резервен фонд;
- 3) фонд за заедничка потрошувачка.

Член 22

Паричните средства со кои стопанската организација ќе се здобие врз основа на актот за нејзиното основање или по пат на дотација односно санација, се распоредуваат во личните доходи на работниците и во фондовите на стопанската организација од членот 21 на овој закон според намената определена во актот за основање, дотација или санација.

Ако во актот од ставот 1 на овој член не е определена намената, овие средства влегуваат во вкупниот приход на стопанската организација.

Член 23

Предметите со кои стопанската организација ќе се здобие врз основа на актот за основање или врз основа на договор за пренос на средствата без надоместок, влегуваат во фондовите на стопанската организација од членот 21 од овој закон, според намената определена во актот односно договорот.

Ако со актот или со договорот не е определена намената на предметите, работничкиот совет на стопанската организација определува во кој од фондовите ќе се внесат овие предмети.

Член 24

Стопанската организација внесува во деловниот фонд дел од вкупниот приход што му одговара на износот на обврските спрема општествената заедница од кои според овој закон или според посебни прописи на Сојузната скупштина е ослободена, со тоа тој дел на вкупниот приход да го внесе во своите фондови.

Член 25

Стопанската организација што ќе оствари доход во износ поголем од износот на исплатените лични доходи на работниците е должна да го издвои во резервниот фонд најмалку оној дел од доходот над исплатените лични доходи што му одговара на износот од 2% од обртните средства со кои располагала во годината за која се врши распределбата на доходот.

Кога вкупните средства на резервниот фонд ќе бидат остварени во височина од 10% од просечниот износ на обртните средства со кои стопанската организација располагала за последните три години, престанува обврската за уплатување во резервниот фонд.

Ако средствата на резервниот фонд се намалат под износот предвиден во ставот 2 од овој член, настанува обврска за издвојување во резервниот фонд до остварувањето на предвидениот износ.

Не се смета за обртни средства, во смисла на ставот 1 од овој член, износот што го добила стопанската организација како кредит со цел за продажба на свои производи односно за вршење услуги на кредит.

Член 26

За стопанските организации од определени дејности кај кои, поради општите услови на работењето и движењето на пазарот, постои потреба од поголеми резервни средства, сојузниот секретар за финансии, во согласност со Сојузниот извршен совет, може да определи повисока стопа на минимално издвојување за резервниот фонд односно поголем износ на резервниот фонд.

Член 27

Стопанските организации во смисла на членот 23 став 1 од овој закон не се должни да внесуваат во резервниот фонд износ поголем од 50% од делот на доходот над износот на исплатените лични доходи на работниците.

Член 28

По издвојувањето на делот од доходот за резервниот фонд стопанската организација е должна да издвои определен дел во резервниот фонд на општината односно во резервниот фонд на републиката.

Височината на издвојувањето на делот од доходот за резервните фондови од ставот 1 на овој член ќе се определи со посебен сојузен закон.

Член 29 +

Стопанската организација може од доходот да внесува во својот резервен фонд и поголем износ на средствата од износот на кој е обврзана според одредбите од овој закон.

Член 30

Средствата на резервниот фонд можат да се пренесуваат во деловниот фонд само во смисла на одредбите од чл. 76 и 78 од овој закон.

Средствата на фондот на заедничката потрошувачка можат да се пренесуваат во деловниот фонд и во резервниот фонд.

Средствата на резервниот фонд во смисла на членот 29 од овој закон стопанската организација може да ги внесува во сите фондови.

За преносот на средствата од еден фонд во друг во смисла на ст. 1 до 3 од овој член решава работничкиот совет на стопанската организација.

Член 31

Од средствата на своите фондови стопанските организации мораат да создаваат заеднички фондови под условите предвидени со посебен сојузен закон.

3. Распоред на средствата од кредитите и од други кредитни работи**Член 32**

Средствата со кои ќе се здобие врз основа на кредит и други кредитни работи стопанската организација ги користи според намената, согласно со законските прописи и со договорот. Согласно со тоа стопанската организација ги распоредува средствата во:

- 1) основни средства;
- 2) обртни средства;
- 3) средства за заедничка потрошувачка.

Член 33

Отплатата на средствата со кои се здобила врз основа на кредит или врз основа на други кредитни работи, стопанската организација ја врши од основните средства и од обртните средства или од средствата на заедничката потрошувачка, според намената за која кредитот или кредитната работа е склучена.

III. НАМЕНА И КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА**1. Заеднички одредби****Член 34**

Стопанската организација е должна основните средства, обртните средства, средствата на резервниот фонд и средствата на заедничката потрошувачка да ги користи согласно со нивната намена.

Член 35

Стопанската организација како добар стопанственик во смисла на членот 6 од овој закон:

- презема потребни мерки за обезбедување и соодветно сместување на предметите;
- ги осигурува предметите;
- обезбедува стручно и грижливо техничко ракување со предметите.

Стопанските организации се должни да ги одржуваат предметите што сочинуваат обртни средства и редовно да вршат текушто и инвестиционо одржување на предметите што сочинуваат основни средства и предметите што сочинуваат средства на заедничката потрошувачка.

Член 36

Со посебни прописи на сојузниот секретар односно на републичките секретари во чија надлежност спаѓа односната стопанска дејност може да се предвиди работата во одделни погони да може да ја раководи или на одделни постројки да може да работи само лице со определени технички квалификации.

Член 37

Стопанската организација самостојно одлучува за осигурување на предмети што сочинуваат основни средства, обртни средства и средства на заедничката потрошувачка.

Член 38

Стопанските организации можат да ги користат средствата на деловниот фонд за заеднички вложување во предмети што сочинуваат основни средства односно обртни средства.

Предметите што се заеднички основни средства односно обртни средства сочинуваат основни средства односно обртни средства на стопанските организации што вршат вложување — во височина на вредноста на вложените средства.

Обврските спрема општествената заедница, како и обврската на плаќање амортизација, за предметите во кои е извршено заедничко вложување ги извршува секоја стопанска организација односно за дејностите што таа ги врши за делот што го вложила, а според прописите што важат за односната стопанска организација.

Член 39

Со прописи на Сојузната скупштина можат стопанските организации да се ограничат во користењето на средствата и фондовите, согласно со општествените планови и со движењата во стопанството.

Член 40

Стопанските организации се должни да водат евиденција за состојбата и за промените на вредноста на сите средства според важечките прописи.

2. Основни средства

Член 41

Основните средства на стопанската организација се состојат од предмети и права што ги сочинуваат основните средства, како и од парични средства наменети за прибавување на тие предмети и права.

Член 42

Основните средства ги сочинуваат следните предмети:

- 1) орудијата за работа,
- 2) градежните објекти од стопански карактер,
- 3) долгогодишните насади,
- 4) основното стадо.

Како основни средства во смисла на овој закон се сметаат и земјиштата што служат за стопански цели, шумите и шумските земјишта.

Во основните средства влегуваат и предметите од ставот 1 на овој член што се во изградба или изработка, правата стечени во врска со изградбата или со изработката на тие предмети, како и основачките вложувања.

Основните средства ги сочинуваат и патентите и лиценците.

Член 43

Орудие за работа во смисла на овој закон сочинуваат машините, уредите, алатите, транспортните средства, како и погонскиот и деловниот инвентар.

Член 44

Во основно стадо спаѓа ситот добиток, освен добитокот на гоене.

Член 45

Основачки вложувања се вложувања кај новоосновани стопански организации односно новоизградени погони нужни за изградба на претпријатија односно погони, кои не се составен дел од набавната цена на одделни предмети што сочинуваат основни средства.

Основачки вложувања се особено: трошоците на режијата на претпријатието односно погонот во изградба, трошоците за студии и истражувања од општ карактер, трошоците на изработката на генералната програма и на главниот проект, трошоците за подигање кадри до почетокот на работата на претпријатието односно погонот, откупот и отштетата, како и каматите по инвестиционите кредити пресметани за време на нивното користење, а до почетокот на отплатниот период.

Член 46

Стопанската организација може да расходуваша предмети што сочинуваат основни средства кога тие,

поради физичката дотраеност или техничката застареност, ќе станат неупотребливи.

За расходувањето на предметите што сочинуваат основни средства решава работничкиот совет на стопанската организација по предлог од комисијата што ја формира тој.

3. Обртни средства

Член 47

Обртните средства на стопанската организација ги сочинуваат материјалите за репродукција, недовршените производи и полупроизводите и готовите производи, паричните средства наменети за прибавување на тие предмети и побарувањата што стопанската организација ги има врз основа на работењето со обртните средства.

Обртни средства се и предметите што служат како орудие за работа чиј век на траење е покусок од една година и другите орудија за работа што не се сметаат за основни средства.

Сојузниот секретар за финансии ќе определи кои орудија за работа, со оглед на вредноста, векот на траењето и значењето, не се сметаат за основни туку за обртни средства.

Член 48

Паричните средства здобиени врз основа на кредит или по пат на дотација што сочинуваат обртни средства, стопанската организација ги користи за исплата на аконтацијата на личните доходи на работниците, за плаќање на обврските што стопанската организација ги има во врска со својата стопанска дејност, освен обврските настанати во врска со здобивањето со основни средства и со средства на заедничката потрошувачка.

Член 49

Паричните средства стечени врз основа на кредит или по пат на дотација што сочинуваат обртни средства можат да се користат и за стекнување определени видови орудија за работа чиј век на траењето е подолг од една година (алат, предмети од инвентар и сл.).

Работничкиот совет на стопанската организација определува кои орудија за работа од ставот 1 на овој член можат да се стекнат од обртните средства согласно со прописите што ги донесува сојузниот секретар за финансии.

Предметите стечени врз основа на одредбата од ставот 1 на овој член сочинуваат обртни средства на стопанската организација.

Член 50

Трошоците за инвестиционото одржување на предметите што сочинуваат основни средства, трошоците за истражување, обновување и одржување на резервите на рудно и друго минерално богатство, како и трошоците за освојување ново производство, стопанската организација ги надоместува од остварениот вкупен приход.

Во трошоците за освојување ново производство не можат да се засметаат издатоците за стекнување предмети што спаѓаат во основните средства.

Сојузниот секретар за стопанство ќе донесе прописи за тоа што се подразбира како освојување ново производство.

4. Парични средства на деловниот фонд

Член 51

Паричните средства на деловниот фонд стопанската организација ги користи како основни средства или како обртни средства, усогласувајќи ја дивната намена со своите потреби.

Паричните средства на деловниот фонд стопанската организација може да ги користи и за инвестициони вложувања во стручни училишта, нивни работилници и домови на ученици, како и во други установи за стручно образование.

5. Средства на резервниот фонд**Член 52**

Средствата на резервниот фонд стопанската организација ги употребува:

- 1) за покривање на деловните загуби утврдени во завршната сметка на стопанската организација;
- 2) за исплата на личните доходи на работниците;
- 3) за внесување во деловниот фонд и во фондот на заедничката потрошувачка;
- 4) за покривање на ризиците по гаранциите за квалитетот на стоките односно услугите што ги преземаат стопанските организации со рок подолг од една година.

Одлука за употреба на средствата на резервниот фонд за целите од точ. 2 и 3 на ставот 1 од овој член донесува работничкиот совет на стопанската организација.

За целите од точ. 2 и 3 на ставот 1 од овој член средствата на резервниот фонд можат да се користат без ограничување ако стопанската организација внесла во резервниот фонд износ на средствата поголем од износот на кој е обврзана според одредбите на овој закон (член 25), и тоа само од тој дел на средствата.

Ако во текот на годината не оствари доход доволен за исплата на личните доходи на работниците, стопанската организација може да ги користи сите средства на резервниот фонд за исплата на тие лични доходи.

Ако стопанската организација според ставот 4 на овој член користела средства на резервниот фонд формирани од задолжителни уплати, таа е должна да му ги врати тие средства на резервниот фонд ако до крајот на годината оствари доволен доход.

Ако стопанската организација во текот на годината остварила доход доволен за исплатување на личните доходи на работниците, но на жиро-сметката нема доволно расположливи средства за исплатување на тие лични доходи, таа може привремено да ги користи како позајмица средствата на задолжителниот дел од резервниот фонд и непотрошените парични средства од фондот на заедничката потрошувачка за исплатување на тие лични доходи. Враќањето на оваа позајмица во резервниот фонд и во фондот на заедничката потрошувачка стопанската организација е должна да го изврши од текушниот прилив на жиро-сметката што ќе го оствари по подмирувањето на сите втасани обврски од членот 33б на Законот за книговодството на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65 и 29/66). Ако стопанската организација не издаде соодветни налози за пренос на средствата од жиро-сметката во резервниот фонд односно во фондот на заедничката потрошувачка, преносот на тие средства ќе го изврши Службата на општественото книговодство.

Стопанските организации од определени дејности можат средствата од резервниот фонд да ги употребат за намалување цените на своите производи што без такво намалување не би можеле да се продадат или би можеле да се продадат во несразмерно подолго време од вообичаеното за продажба на такви производи.

Поблиски прописи за употребата на средствата од резервниот фонд на стопанските организации според одредбата на ставот 7 од овој член донесува, по потреба, сојузниот секретар во чиј делокруг спаѓаат работите на соодветната стопанска гранка, во спогодба со сојузниот секретар за финансии.

Член 53

Стопанските организации што со земјоделски производителски организации однапред договориле производство и испорака на зеленчук и овошје, добиток, живина, свежо месо, риба, млеко и јајца, можат да ги употребуваат средствата на резервниот фонд и за покривање на негативните разлики во цените што ќе настанат во текот на годината при продажбата на тие производи на внатрешниот пазар.

Како негативна разлика во цената, во смисла на ставот 1 од овој член, се подразбира негативната разлика помеѓу набавната цена наголемена за просечните трошоци на трговијата и продавната цена.

6. Средства на заедничката потрошувачка**Член 54**

Средствата на заедничката потрошувачка стопанската организација ги употребува согласно статутот или други општи акти на стопанската организација.

По исклучок од ставот 1 на овој член, средствата издвоени во фондот на заедничката потрошувачка според членот 1 став 1 од Законот за издвојување средства за станбена изградба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/65 и 56/65) можат да се користат само за станбена изградба.

Член 55

Стопанската организација не може средствата на заедничката потрошувачка да ги употребува за зголемување на личните доходи на работниците.

Член 56

Стопанската организација е должна непотрошените парични средства на фондот на заедничката потрошувачка да ги внесе во резервниот фонд ако во резервниот фонд нема доволно средства за исплата на обврските што паѓаат на товар на тој фонд.

7. Обединување на средствата за заедничко работење**а) Обединување на средствата на стопанските организации****Член 57**

Кога стопанските организации трајно обединуваат средства заради остварување заеднички деловни цели, со заеднички ризик, можат да се спогодат за вршење определени права во поглед користењето на тие средства, а и за други прашања од заедничкото работење спогодбено да одлучуваат, како и заеднички да учествуваат во доходот остварен од заедничкото работење.

Со договорот за обединување на средствата се уредуваат меѓусебните односи на содоговарачите. Договорот мора да биде склучен во писмена форма.

Договорот е полноважен кога ќе го одобрат работничките совети односно други соодветни органи на управувањето на стопанските организации што го склучуваат договорот.

Член 58

Со договорот содоговарачите можат да предвидат правата за кои спогодбено одлучуваат да ги остваруваат и преку заеднички орган (деловен одбор). Со договорот се утврдуваат начинот на формирањето на овој орган, неговите овластувања и начинот на работата.

Ако е со договорот предвидено содоговарачите да учествуваат во доходот остварен од заедничко работење, со договорот се определуваат времето на трасењето и начинот и условите на нивното учество.

Правото на учество во доходот од заедничко работење содоговарачот може да го остварува само додека со своите средства учествува во заедничкото работење.

Член 59

Со договорот може да се предвиди право на содоговарачите на враќање одделни предмети вложени во заедничко работење.

Член 60

Средствата што се вложуваат во стопанската организација (средства за заедничко работење) ги

користи и со нив располага стопанската организација во која се вложени тие средства на начинот предвиден со договорот.

Стопанската организација во која се вложени средствата за заедничкото работење ги извршува во поглед на тие средства обврските спрема општествената заедница и другите обврски утврдени со законот.

Член 61

За обврските од заедничкото работење спрема трети лица одговара стопанската организација во која се вложени средствата за заедничко работење.

Ако средствата врз основа на договорот се вложени во посебна единица (погон и сл.) со самостојна пресметка, за обврските што произлегуваат од заедничкото работење стопанската организација во која се вложени средствата одговара до височината на вредноста на средствата на таа единица, ако со договорот не е предвидено за тие обврски стопанската организација да одговара и над таа вредност.

Ограничувањето на одговорноста, во смисла на ставот 2 од овој член, се запишува во регистарот во кој е запишана стопанската организација во која се вложени средствата и ова ограничување важи од денот на запишувањето во регистарот.

Ако во случајот од ставот 2 на овој член побарувањата не би можеле ниту по присилен пат да се подмират од средствата на единицата со самостојна пресметка, може да се стави барање за отворање стечај заради намиривање од средствата на единицата согласно со одредбите од Законот за присилното порамнување и стечајот.

Член 62

Одделен содоговарач може, со согласност од другите содоговарачи, да ги пренесе правата и обврските од договорот за обединување средства врз друга стопанска организација, ако со договорот не е предвидено поинаку.

Член 63

Стопанската организација во која се вложени средства должна е во своите деловни книги посебно да го искажува доходот од заедничкото работење, ако е со договорот предвидено учество на содоговарачите во доходот од заедничкото работење.

Содоговарачите имаат право на увид во деловните книги во кои се искажува доходот од заедничкото работење.

Член 64

Банките можат според одредбите од овој и други сојузни закони да вложуваат за заедничкото работење во друга стопанска организација и средства на својот кредитен фонд.

Член 65

Одредбите на овој и други сојузни закони што се однесуваат на обединувањето на средствата на стопанските организации за заедничко работење, се применуваат и врз обединувањето на средствата на стопанските организации и установи, и врз обединувањето на средствата на две или повеќе установи за заедничко работење.

6) Вложување на средствата на странски лица во домашна стопанска организација

Член 66

Одредбите на овој закон за обединувањето на средствата на стопанските организации за заедничко работење се применуваат и врз договорите за трајно вложување средства на странски правни и физички лица во домашна стопанска или друга работна организација заради остварување на заеднички деловни цели со заеднички ризик, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Член 67

Вредноста на вкупните средства што странските содоговарачи врз основа на договор ги вложуваат во иста домашна стопанска организација не може

да биде поголема од вкупниот износ на средствата што ги вложуваат домашните стопански организации ниту еднаква со вкупниот износ на тие средства.

По исклучок, ако за развојот на определена стопанска област или дејност постои посебен интерес за вложување странски средства утврден со акт на Сојузната скупштина, со договор може да се предвиди вредноста на вкупните средства што странските содоговарачи ги вложуваат во домашната стопанска организација да може да биде и поголема од вкупниот износ на средствата што ги вложуваат домашните стопански организации.

Член 68

Со договорот за вложување средства за заедничко работење не може да се предвиди странскиот содоговарач да може да има други права отколку што ги има домашната стопанска организација, како ниту поголеми права од правата што ги има домашната стопанска организација.

Член 69

Договорот што домашната стопанска организација ќе го склучи со странски содоговарач е полно-важен со денот на запишувањето на неговото склучување во посебен регистар, кој за овој вид договори се води во Сојузниот секретаријат за стопанство.

Запишување на склучување договор во регистарот нема да се изврши:

1) ако договорот не е во согласност со одредбите од овој закон или други сојузни прописи;

2) ако со договорот не се предвидува деловна соработка со која се обезбедува зголемување на производството, продуктивноста и извозот, воведување и примена во домашната стопанска организација на современа техника, технологија и организација на производството и работењето или не се придонесува за унапредување на научноистражувачката работа во домашната стопанска организација;

3) ако условите на деловната соработка предвидени во договорот не им одговараат на вообичаените економски услови под кои таква соработка се остварува во меѓународните економски односи;

4) ако со договорот помеѓу домашната стопанска организација и странското лице се воспоставуваат такви односи со кои суштествено се нарушува рамноправноста на домашното стопанство и домашната стопанска организација и странското лице;

5) ако е уделот на странското лице во нефинансиски форми (патентни права, лиценци, технологија и сл.) нереално валоризиран;

6) ако одредбите од договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата.

Решение на Сојузниот секретаријат за стопанство по барање за запишување на склучувањето на договорот во регистарот, ќе се донесе најдоцна во рок од два месеца од денот на поднесувањето на барањето.

Пред да донесе решение Сојузниот секретаријат за стопанство е должен од надлежниот сојузен орган на управата да прибави мислење дали одредбите од договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата. Решението за барањето за запишување во регистарот не може да биде донесено противно на ова мислење. Решението со кое барањето за запишување во регистарот се одбива затоа што одредбите од договорот им се противни на интересите на безбедноста или одбраната на земјата се донесува по слободна оценка и во тој дел не мисла да биде образложено.

Против решението на Сојузниот секретаријат за стопанство донесено по барањето за запишување на склучувањето на договорот во регистарот може да му се изјави жалба на Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Во регистарот се запишуваат имињата односно фирмите и седиштето на содоговарачите, вкупниот

износ на средствата што се вложуваат во заедничкото работење и учеството на одделни содоговарачи во тие средства, денот на склучувањето на договорот, како и број и датум на решението за запишување во регистарот. За запишување во регистарот Сојузниот секретаријат за стопанство ги известува содоговарачите.

Податоците содржани во договорот, кој се прилага кон барањето за запишување во регистарот, претставуваат службена тајна.

Посебниот регистар во кој се врши запишување на склучувањето на договорите е јавен.

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесува, по потреба, посебни прописи за примена на одредбите од овој член.

Член 70

Договори за вложување средства на странски лица во домашни стопански организации за заедничко работење не можат да се склучуваат во областа на банкарството, осигурувањето, внатрешниот сообраќај, трговијата, комуналните и слични услужни дејности и општествените служби освен во областа на научноистражувачката работа.

По исклучок, Сојузниот извршен совет може да предвиди стопанските организации во определени случаи да можат да склучуваат договори од ставот 1 на овој член ако смета дека тоа ќе придонесе за побрз развој на односната гранка на стопанството.

Член 71

На средствата што странски содоговарач ќе ги оствари по основот на учество во доходот од заедничко работење, странскиот содоговарач плаќа данок пропишан со сојузен закон.

Член 72

Ако странскиот содоговарач сака правата и обврските од договорот да ги пренесе врз странско правно или физичко лице или друга домашна стопанска организација, тој е должен преносот на правата и обврските од договорот претходно да ѝ го понуди во писмена форма на домашната стопанска организација во која се вложени средствата.

Домашната стопанска организација, доколку со договорот не е определено поинаку, должна е во рок од шесет дена од денот на приемот на понудата да му достави на странскиот содоговарач изјава за прифаќање или неприфаќање на понудата.

Ако странскиот содоговарач изврши пренос на правата и обврските од договорот противно на одредбата на ставот 1 од овој член без претходна понуда до домашната стопанска организација или ако изврши пренос на правата и обврските од договорот под услови кои се поповолни за лицата врз кои е извршен преносот — од условите понудени на домашната стопанска организација, домашната стопанска организација во која се вложени средствата може со тужба кај надлежниот стопански суд да бара преносот на правата и обврските од договорот да се поништи и правата и обврските од договорот да се пренесат, под истите услови, на таа домашна стопанска организација.

Тужба поради повреда на предимственото право на пренос на правата и обврските од договорот може да се поднесе во рок од триесет дена од денот кога домашната стопанска организација узнала за преносот односно за поповолните услови на преносот.

Преносот на правата и обврските на странското правно или физичко лице врз друго странско лице или врз домашна стопанска организација се запишува во регистарот од членот 69 на овој закон. Пријава за преносот на правата и обврските од договорот е должно да поднесе странското лице што го врши тој пренос во рок од триесет дена од денот на склучувањето на договорот за пренос.

Член 73

Странски содоговарач има право на трансфер на средствата што ќе ги оствари од заедничкото работење.

Трансферот на средствата од ставот 1 на овој член се врши според договорот, а во согласност со сојузните прописи за девизното работење.

Содоговарачот може со средствата што ќе ги оствари од заедничкото работење да го зголеми својот удел во средствата на заедничкото работење или да склучи договор за вложување тие средства во друга домашна стопанска организација за заедничко работење, или со тие средства на друг начин да располага во Југославија во согласност со важечките прописи.

Странскиот содоговарач е должен 20% од средствата што ќе ги оствари на име учество во доходот од заедничко работење намалени за износот на данокот (член 71), да реинвестира во домашната стопанска организација во која ги вложил средствата или во друга домашна работна организација или да депонира кај банка во Југославија. Народната банка на Југославија е должна да ги прими овие средства во депозит со вообичајена камата.

Височината на вообичаената камата на депонираните средства на странски содоговарач кај банка во Југославија ја определува Народната банка на Југославија.

Средствата од ставот 4 на овој член не можат да се трансферираат. Странскиот содоговарач слободно располага со средствата од камата остварени на депонираните средства кај банка во Југославија во смисла на ставот 4 од овој член и може да ги трансферира во согласност со сојузните прописи за девизното работење.

Член 74

Споровите што во извршувањето на договорот за заедничко вложување средства ќе настанат помеѓу домашна стопанска организација и странски содоговарач ги решава надлежниот стопански суд во Југославија, ако со договорот за заедничко вложување средства или со посебна писмена спогодба не е предвидено овие спорови да ги решава избраниот суд (арбитража) што ќе се формира при комората, Надворешнотрговската арбитража при Сојузната стопанска комора, посебна арбитража што ќе ја формираат содоговарачите врз основа на договорот, или странска арбитража.

IV. НАДОМЕСТОК НА ВРЕДНОСТА НА ПОТРОШЕНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Заеднички одредби

Член 75

Стопанската организација е должна да ја надомести вредноста на предметите потрошени во вршењето на стопанската дејност (член 88).

Вредноста на предметите од ставот 1 на овој член стопанската организација ја надоместува од остварениот вкупен приход.

Член 76

Ако стопанската организација не е во можност, поради претрпените загуби, да ја надомести вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и обртни средства, потрошени во вршењето на дејноста, ќе ја надомести таа вредност од средствата на резервниот фонд, освен ако за покривање на таа загуба не добила посебен санационен кредит.

Се смета дека за стопанската организација постои загуба ако не остварила доход во височина на исплатените лични доходи на работниците.

Член 77

Загубата што не можела да ја покрие од својот резервен фонд, од посебниот санационен кредит за покривање на таа загуба или на друг начин, стопанската организација ќе ја покрие на товар на деловниот фонд.

Отплатата на кредитот за покривање на загубата од ставот 1 на овој член стопанската организација ја врши од делот на доходот издвоен за фондовите, пред распределбата на одделни фондови.

Спрема стопанската организација што не е во можност да ја надомести вредноста на средствата потрошени во нејзината дејност, можат да се применат мерките на присилна управа или може да се поведе постапка за ликвидација според важечките прописи.

Стопанската организација е должна да ги надомести во наредниот период потрошените средства на фондот според ставот 1 на овој член од доходот.

Општинското собрание може да ја ограничи височината на личните доходи на работниците што стопанската организација може да ги издвојува од доходот за време додека не ги надомести потрошените средства на деловниот фонд.

Член 78

Во случај на делумно или целосно уличитување на предмет што сочинува основни средства или обртни средства, осигурената сума добиена по основот на осигурувањето на тој предмет се уплатува во корист на амортизационите средства односно на односните средства на стопанската организација.

Ако предметот што сочинува основни средства не е осигурен, или осигурената сума добиена по основот на осигурувањето не ја покрива во целина настанатата штета, стопанската организација е должна од резервниот фонд во корист на средствата на амортизацијата да ја надомести разликата меѓу настанатата штета и примениот надоместок по основот на осигурувањето, а ако средствата на резервниот фонд не се доволни, непокриената разлика ќе се покрие од вкупниот приход на стопанската организација.

Ако предметот што сочинува обртни средства не е осигурен или осигурената сума добиена по основот на осигурувањето не ја покрива во целина настанатата штета, стопанската организација е должна од вкупниот приход да ја покрие разликата меѓу настанатата штета и примениот надоместок по основот на осигурувањето.

Член 79

Ако поради виша сила настане штета на средства што не биле осигурени, а за кои не постои обврска за осигурување, стопанската организација ќе изврши опис на вредноста на основните средства, на обртните средства односно на средствата на заедничката потрошувачка за износот на штетата.

Член 80

Надоместувањето вредноста на потрошените средства што сочинуваат средства на заедничката потрошувачка стопанската организација не може да го врши на товар на вкупниот приход.

2. Утврдување на вредноста на предметите од средствата на стопанската организација

Член 81

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка, а кои се стечени врз основа на договор за купување, изработка или градење, се утврдува според фактурната (набавната) цена на тие предмети и на трошоците за допрема и монтажа.

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка, а кои се произведени во сопствена режија, се состојат од пазарната цена на предметите и од трошоците за допрема и монтажа.

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка, а кои се пренесени без надоместок од друга стопанска организација се состојат од книжната вредност што тие предмети во времето на преносот ја имале кај стопанската организација од која се врши преносот.

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка, а кои на стопанската организација ѝ се доде-

лени, како и на оние со кои таа се здобила по друг основ, се состојат од пазарната цена на таквиот предмет и од трошоците за допрема и монтажа.

Член 82

Вредноста на земјиштето што влегува во основните средства и во средствата на заедничката потрошувачка на стопанските организации се утврдува, и тоа:

1) на земјиштето што служи за земјоделско производство — врз основа на катастарскиот приход од тоа земјиште;

2) на земјиштето што не служи за земјоделско производство — врз основа на пропишаната единствена цена;

3) на земјиштето што е стечено од приватна сопственост врз основа на договор за купување или врз основа на административен пренос според Законот за експропријацијата — според набавната цена односно според цената утврдена во постапката за експропријација.

Со посебен сојузен закон ќе се определи начинот на утврдување на вредноста на земјиштето врз основа на катастарскиот приход, како и единствената цена за земјиштата што не служат за земјоделско производство.

Член 83

Природните богатства што ги користи стопанската организација не се искажуваат во вредноста на средствата.

Член 84

Вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка на новооснована стопанска организација се утврдува пред уписот на конституирањето на стопанската организација во регистарот.

Вредноста на предметите од ставот 1 на овој член ја утврдува работничкиот совет на стопанската организација според одредбите од овој закон, а врз основа на пописот и предлогот за утврдување на вредноста што го поднесува посебна комисија на работничкиот совет.

Член 85

Стопанската организација врши на крајот на деловната година исправка на вредноста на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка за износот на пресметаната амортизација.

Вкупниот амортизационен износ за група основни средства стопанската организација го дели на сите одделни предмети во групата.

Член 86

Само со сојузен закон можат да се обврзат стопанските организации да извршат повторно утврдување (исправка) на вредноста на предметите што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка, кога е тоа потребно заради усогласување на вредноста на тие предмети со движењето на цените на пазарот (ревалоризација на основните средства и на средствата на заедничката потрошувачка).

Член 87

Вредноста на предметите што сочинуваат обртни средства на стопанската организација се утврдува, и тоа:

1) вредноста на набавените сировини и материјали и вредноста на набавените трговски стоки — во височина на фактурната набавна вредност на тие сировини и материјали односно на стоките и трошоците за допрема до складот;

2) вредноста на надовршените производи и недовршените услуги и вредноста на полупроизводите, готовите производи и довршените услуги — во височина на вредноста на потрошените сировини и материјали, износот на надоместокот за услуги од други лица, соодветниот износ на амортизацијата и на обврските што стопанската организација ги извршува од вкупниот приход пред утврдувањето и распределбата на доходот, како и на трошоците на

допремата на недовршените производи, полупроизводите и готовите производи од местото на производството до складот. Во вредноста на недовршените производи и недовршените услуги, како и во вредноста на полупроизводите, готовите производи и довршените услуги, се засметуваат и личните доходи на работниците во износите пресметани според општите акти на стопанската организација.

По исклучок од одредбите на ставот 1 од овој член, сојузниот секретар за финансии може да пропише вредноста на набавените сировини и материјали и набавените стоки, вредноста на недовршените полупроизводи и неговите производи да се утврдува:

1) во височина на пазарната вредност, ако е таа помала од вредноста која според таа одредба би била утврдена;

2) во износот што ѝ одговара на пропишаната или определена највисока цена, ако е тој износ помал од износот што би бил утврден според одредбите на ставот 1 од овој член.

Со прописите донесени според ставот 2 од овој член, може да се определи вредноста на набавените сировини, материјали и стоки, како и вредноста на недовршените производи, полупроизводите и готовите производи, да се утврдува во височина на пазарната вредност, особено кога таа вредност е пониска од вредноста која би била утврдена според ставот 1 на овој член поради промена на асортиманот на сировините и материјалите што се користат во производството, поради запирање понатамошната работа на недовршени производи или полупроизводи, поради подолго стоене на сировините и материјалите, недовршените производи, полупроизводите, готовите производи или стоките на складот и намалување на нивната употребна вредност поради тоа или поради оштетување, што мора да биде докажано или сторено за веројатно.

Разликата помеѓу вредноста на залихите која би била утврдена според ставот 1 од овој член и вредноста утврдена според прописите донесени врз основа на ставот 2 на овој член, стопанската организација ја покрива на товар на својот вкупен приход пред утврдувањето на доходот.

3. Надоместокот на вредноста на потрошените обртни средства

Член 88

Од остварениот вкупен приход стопанската организација е должна да ја надомести вредноста на обртните средства потрошени во реализираното производство и во извршените услуги.

Член 89

Трошоците за инвестиционо одржување на предметите што сочинуваат основни средства, стопанската организација ги надоместува од вкупниот приход остварен во текот на годината во која овие трошоци фактично настанале.

Стопанската организација може да одлучи трошоците за инвестиционо одржување да ги надоместува од вкупниот приход, по правило, рамномерно во текот на сите пресметковни периоди. Вкупниот износ на тие трошоци и пресметковните периоди во текот на кои тие трошоци се надоместуваат од вкупниот приход стопанската организација ги утврдува во пресметката на тие трошоци.

Ако трошоците за инвестиционо одржување се покриваат од вкупниот приход според ставот 2 на овој член, непотрошените средства за инвестиционо одржување според претсметката се пренесуваат во наредната година со истата намена, односно непотрошениот дел од тие трошоци по претсметката ќе се покрие во наредната или наредните години на товар на вкупниот приход остварен во тие години.

Член 90

Трошоците за обновување и одржување на резервите на рудно и друго минерално богатство и трошоците за истражување на рудно и друго минерално богатство стопанската организација ги надоместува од вкупниот приход рамномерно во текот

на сите претсметковни периоди, а сразмерно со обемот на производството.

Работничкиот совет на стопанската организација ја утврдува на почетокот на деловната година претсметката на трошоците од ставот 1 на овој член.

Врз основа на претсметката од ставот 2 на овој член средствата издвоени во текот на годината што не се потрошени до крајот на годината можат да се пренесат со иста намена во наредната година.

Член 91

Трошоците за освојување ново производство стопанската организација од областа на индустријата ги надоместува од вкупниот приход во текот на периодот кој не може да биде подолг од три години.

Ако освојувањето на новото производство се финансира од кредит, трошоците за освојувањето на новото производство стопанската организација ги распоредува на пресметковни периоди според втасаноста на обврските од договорот за кредитот. Ако освојувањето на новото производство се финансира од средствата на стопанската организација, распоредот на трошоците на пресметковни периоди се врши според одлуката на работничкиот совет, со тоа што рокот за надоместување на овие трошоци да не може да биде подолг од три години.

V. ПРОМЕТ

Член 92

Стопанската организација има право со имотно-правни договори одделни предмети од своите средства да пренесува на други стопански организации и општествени правни лица или да ги отуѓи, ако со сојузен закон не е определено поинаку.

Прометот на земјишта, шуми, стапбени и деловни згради и други недвижности се врши врз основа на посебен сојузен закон.

Член 93

Прометот на предмети што сочинуваат основни средства, обртни средства и средства на заедничката потрошувачка се врши врз основа на договорот за купопродажба на предметите и според други имотно-правни основи.

Член 94

За купување односно продажба на предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка решава работничкиот совет на стопанската организација.

Со статутот на стопанската организација може да се овласти управниот одбор и директорот на стопанската организација да решаваат за купување односно продажба на предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка до износот што е определен со статутот.

Член 95

Купувањето односно продажбата на предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка се врши со јавно наддавање, со наддавање по пат на писмени понуди или со непосредна погодба.

Работничкиот совет односно управниот одбор и директорот на стопанската организација, ако се овластени за тоа во смисла на ставот 2 од членот 94 на овој закон, одлучува за начинот на купување односно продажба на предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка, ако со посебни прописи за одделни предмети не е определен начинот на купување односно продажба.

Член 96

Стопанската организација може врз основа на договор да пренесе без надоместок предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка врз друга стопанска организација.

Во случајот од ставот 1 на овој член договорните страни можат да се спогодат стопанската организација врз која се пренесува предметот да го преземе делот од вкупниот износ на долговите на

другата договорна страна кој се однесува на тој предмет.

Спогодбата за преземање на делот од долговите во смисла на ставот 2 од овој член има дејство само спрема оние доверители што со таа спогодба се согласиле, но стопанската организација врз која се пренесува предметот е должна да му го плати на доверителот делот од долгот чија исплата ја презела иако доверителот не се согласил да го преземе долгот.

Стопанската организација од која се пренесува предметот останува и натаму во обврска спрема доверителот што се согласил со преземањето на долгот, ако овој не би можел да се наплати од стопанската организација што го презела долгот.

Член 97

Стопанската организација може да пренесе без надоместок предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка врз стручни училишта, нивни работилници и домови, врз установи за вишкско стручно образование и усовршување на кадрите, како и врз други установи што се занимаваат со образование и усовршување на кадрите за потребите на стопанството.

Стопанската организација може без надоместок да пренесе врз училиштата свои производи со цел за опремање на нивните работилници, лаборатории и сл.

Член 98

Предметите што сочинуваат средства на заедничката потрошувачка стопанската организација може да ги пренесува без надоместок врз општествени правни лица.

Член 99

Стопанската организација не може предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка да пренесе без надоместок ниту да им продаде на граѓани или на граѓански правни лица.

По исклучок, стопанската организација може од основните средства и од средствата на заедничката потрошувачка да им продаде на граѓански правни лица и на граѓани предмети од помало стопанско значење или од помала вредност.

Поблиски прописи за предметите што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка што стопанските организации можат да им ги продадат на граѓански правни лица и на граѓани донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 100

Стопанската организација може предмети што сочинуваат основни средства да даде во закуп.

За закупот мора да се склучи договор во писмена форма.

Стопанската организација е должна целокупниот износ на закупнината да го употреби за извршување на своите обврски по основот на амортизацијата, на каматата на деловниот фонд и на осигурувањето на основното средство дадено во закуп, а евентуалниот вишок е должна да го уплати во корист на средствата на амортизацијата.

Одредбите од ст. 1 до 3 на овој член не се однесуваат на стопанските организации кај кои давањето на основни средства во закуп влегува во рамките на нивната редовна стопанска дејност.

Стопанската организација може определени предмети што сочинуваат основни средства кои се од помало стопанско значење или од помала вредност или кои не може рационално да ги користат да им дава во закуп на граѓани и граѓански правни лица.

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за давањето во закуп на предмети од ставот 5 на овој член на граѓани и граѓански правни лица.

Член 101

Стопанската организација може предмети што сочинуваат средства на заедничката потрошувачка да даде во закуп.

За закупот мора да се склучи договор во писмена форма.

Закупнината за предметите од ставот 1 на овој член дадени во закуп е приход на фондот на заедничката потрошувачка.

VI. НАДЗОР

Член 102

Надзорот над извршувањето на одлуките од овој закон и на прописите донесени врз основа на него го вршат, согласно со прописите, општинските и околните собранија и извршните совети преку финансиските и други инспектори, како и преку други органи на управата надлежни за соодветните инспекциски работи.

Член 103

Кога органот на управата од членот 102 на овој закон ќе утврди неправилност во примената на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него, ќе ѝ укаже на стопанската организација на таа неправилност и ќе ја повика неа да ја отстрани, ако е тоа можно, таа неправилност и во определениот рок да ја надомести штетата ако оваа настапила.

Ако стопанската организација по поканата од ставот 1 на овој член во определениот рок не ја надомести штетата, органот на управата ќе го известат за тоа околниот јавен правобранител заради поведување постапка за надоместок на штетата против стопанската организација.

Ако органот на управата наоѓа дека утврдената неправилност претставува дејствие што повлекува примена на казни мерки според овој закон или кривично дело, тој ќе му поднесе пријава за тоа на надлежниот орган.

Член 104

Во случај кога постои основано сомневање дека стопанската организација не ќе може од вкупниот приход да ги исполнува своите обврски спрема општествената заедница и другите свои обврски, директорот односно неговиот заменик се должни на надлежниот општински орган на управата да му укажат на тој факт.

Член 105

Ако општинското собрание врз основа на извештајот од органот на управата од членот 102 на овој закон или на друг начин утврди дека се сторени крупни неправилности со кои се панесува или би можела да се панесе значителна штета и ако се увери дека другите мерки предвидени со овој и други закони не придонесуваат за отстранување на неправилностите, тој може да донесе решение со кое се изрекува една од овие мерки:

- 1) присилна управа над стопанската организација која не може да трас подолго ед една година;
- 2) разрешавање на директорот или распуштање на работничкиот совет и управниот одбор, при истовремено определување на привремена присилна управа.

Органот на управата е должен кон предлогот за преземање мерки од ставот 1 на овој член да достави извештај за работењето на стопанската организација.

Општинското собрание е должно пред донесувањето на решение во смисла на овој член да го сослуша мислењето на органите на управувањето на стопанската организација.

Со решението за распуштање на работничкиот совет и управниот одбор мораат да бидат определени нови избори кои можат да се одржат најрано за еден месец од денот на донесувањето на решението, а најдоцна за два месеца по тој ден.

Член 106

Пред донесувањето на решение во смисла на членот 105 на овој закон општинското собрание може да формира стручна комисија што ќе го испита работењето на стопанската организација.

Член 107

На работниците што се членови на работничките совети и на управните одбори, како и на директорот и друго одговорно лице на стопанската организација спрема која е правосилно извршена мерката од точката 2 став 1 од членот 105 на овој закон, се применуваат одредбите од важечките прописи за престанокот на претпријатија и дуќани што се однесуваат на последиците што настануваат за овие лица со отворањето на постапката за присилна ликвидација.

Член 108

Сојузниот извршен совет може, согласно начелата содржани во одредбите на оваа глава, да донесе посебни прописи за надзорот над извршувањето на одредбите од овој закон и на прописите донесени врз основа на него во поглед на претпријатијата што произведуваат за определени потреби на Југословенската народна армија, како и во поглед на заедниците на стопанските организации и претпријатија здружени во тие заедници.

VII. НАДОМЕСТОК НА ШТЕТА, КАЗНЕНИ И ДРУГИ МЕРКИ ПОРАДИ ПОВРЕДА НА ОДРЕДБИТЕ ОД ОВОЈ ЗАКОН

Член 109

Доколку надоместокот на штета предизвикана на средствата на стопанската организација не може да се добие од одговорните лица или по основот на осигурувањето, штетата ќе ја поднесува самата стопанска организација.

Ако е штетата на средствата на стопанската организација предизвикана со вина на работниците на самата стопанска организација, стопанската организација е должна да преземе мерки за надоместок на штетата според важечките прописи.

Износот на надоместокот на штетата причинета на предмет кој сочинува основно средство се уплатува во корист на средствата на амортизацијата на стопанската организација.

Член 110

Од стопанската организација која со дејствие сторено противно на одредбите од овој закон си прибавила имотна корист, ќе се одземе целокупниот износ на така прибавената корист.

Член 111

Стопанската организација ќе се казни за стопански престап со парична казна до 50.000 динари:

- 1) ако ги користи средствата противно на нивната намена;
- 2) ако противно на одредбите од овој или други сојузни закони или прописи донесени врз основа на нив издвојува средства од доходот за лични доходи на работниците;
- 3) ако не го издвојува во овој закон предвидениот дел од доходот за резервниот фонд;
- 4) ако средствата на заедничката потрошувачка ги употреби за зголемување на личните доходи на работниците;
- 5) ако на товар на вкупниот приход врши надоместок на вредноста на потрошените предмети од средствата на заедничката потрошувачка;
- 6) ако предмети што сочинуваат основни средства и средства на заедничката потрошувачка што не можат да им се продадат или да им се пренесат без надоместок на граѓани или на граѓански правни лица им продаде или им пренесе без надоместок на такви лица или ако предмети што сочинуваат основни средства што не можат да им се дадат во закуп на граѓани и на граѓански правни лица им даде во закуп на такви лица;
- 7) ако во случај на склучување договор за заедничко вложување средства на странско правно или физичко лице во таа организација, не поднесе барање за запишување во посебниот регистар (член 69) во рок од триесет дена од денот на склучувањето на договорот.

Член 112

За стопански престап од членот 111 на овој закон ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна од 20 до 1.000 динари, ако дејствието не претставува кривично дело.

Одговорното лице нема да се казни за стопански престап од членот 111 од овој закон ако добило налог да изврши такво дејствие, па писмено укажало на неговата незаконитост, а дејствието го извршило дури откако добило нов налог, во писмена форма, за извршување на дејствието.

Директорот односно негов заменик ќе се казни за стопански престап од членот 111 на овој закон со парична казна до 500 динари ако не го запрел извршувањето на незаконит заклучок на управниот одбор и за тоа не го известил надлежниот орган.

Член 113

Со парична казна до 100.000 динари ќе се казни за стопански престап странско правно лице ако во пропишаниот рок не поднесе пријава за преносот на правата и обврските од договорот за вложување средства во заедничко работење (член 72 став 5).

Член 114

Со парична казна до 50.000 динари ќе се казни за прекршок странско физичко лице ако во пропишаниот рок не поднесе пријава за преносот на правата и обврските од договорот за вложување средства за заедничко работење (член 72 став 5).

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 115

Стопанската организација може предметите што сочинуваат основни средства да им ги продаде на странски физички или правни лица само заради извоз во странство, и тоа со претходно одобрение од сојузниот секретар за надворешна трговија, дадено во спогодба со старешијата на сојузниот орган на управата надлежен за соодветната гранка на стопанството. За продажба на бродови и други пловни објекти и воздухоплови не е потребно одобрението од овој став.

Бродови и други пловни објекти, воздухоплови, други превозни средства и средства за врска можат да им се дадат во закуп на странски физички или правни лица, или да се оптоварат во нивна корист со хипотека или на друг начин.

Стопанската организација е должна кредитите за чие обезбедување нејзините основни средства се оптоварени со хипотека или на друг начин, да ги употреби за зголемување на своите капацитети или за замена на постојните основни средства со посовремени.

Договорот за продажба, закуп, хипотека или за друго обезбедување мора да се склучи во писмена форма.

Договорот што не е направен во писмена форма е без правно дејство.

Член 116

Предметите што сочинуваат основни средства на железничкото транспортно претпријатие користени на пругите од тесен колосек што се заменети со пруги од нормален колосек или се ставени во употреба поради воведување друг вид сообраќај, а не можат да се продадат ниту пренесат без надоместок според одредбите на овој закон, железничкото транспортно претпријатие може да ги раскодува без надоместок на делот на нивната неамортизирана вредност, и тоа непосредно со намалување на деловниот фонд, а ако деловниот фонд не биде доволен, непокриената разлика ќе се покрие од вкупниот приход на железничкото транспортно претпријатие.

Одредбата на ставот 1 од овој член согласно ќе се применува и на предметите што сочинуваат основни средства на пругите на шумските стопански организации.

Раскодување на предмети според ставот 1 на овој член може да се врши со претходно одобрение од сојузниот секретар за стопанство.

Член 117

Отплатувањето на инвестиционите кредити дадени до 5 јануари 1958 година од Општиот инвестиционен фонд за инвестициите за експлоатација на рудници на јаглен, метали и неметали, за експлоатација на нафта и за геолошки истражувања може да се врши од вкупниот приход на стопанската организација пред утврдувањето на доходот.

Член 118

Стопанските организации се должни во рок од 25 години со камата од 6% годишно да ги вратат обртните средства, и тоа:

1) почетниот фонд на обртните средства доделен врз основа на Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/56 и 49/56);

2) посебните кредити добиени според посебни сојузни прописи под условите од чл. 17а и 17б од Уредбата за фондот на обртните средства на стопанските организации;

3) неотплатениот дел од кредитите добиени врз основа на Наредбата за одобрување кредити за обртни средства за зголемениот обем на работењето на определени категории стопански организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/59 и 34/59).

Средствата од точката 1 став 1 на овој член се приход на федерацијата кои како заеднички средства на општествената репродукција се внесуваат во кредитниот фонд на банката според посебен сојузен закон, а средствата од точ. 2 и 3 им припаѓаат на банките што ги дале кредитите.

Член 119

Стопанските организации за кои со посебни сојузни прописи е определено плаќање камата на средствата на деловниот фонд по стопа пониска од 6%, ќе плаќаат по кредитите за обртни средства од членот 118 на овој закон камата по таа пониска стопа, со тоа што таа стопа да не може да биде пониска од 1% годишно.

Член 120

Се овластува Сојузниот извршен совет да може за стопанските организации од определени стопански дејности да пропише и покус рок за исплата од рокот утврден со членот 118 од овој закон, но не покус од 15 години, односно да може да пропише и подолг рок за исплата, но не подолг од 35 години.

Член 121

За кредитите за постојани обртни средства добиени врз основа на Одлуката за одобрување на заемите за обртни средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58 и 28/59) и на Одлуката за начинот за обезбедување обртни средства на задругите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 34/57 и 15/58) банките можат на барање од корисникот на кредитот да го продолжат рокот за исплата, но најдолго до роковите од членот 120 на овој закон.

Член 122

Средствата на фондот за ризици што до 28 јули 1966 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за дополнителен на Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66), не ги искористило, трговското претпријатие ќе ги внесе од својот деловен фонд.

Општинското собрание ќе одлучи за намената на средствата на општинскиот фонд за ризици што не се искористени до 28 јули 1966 година.

Член 123

По исклучок од одредбата на членот 6 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61, 30/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65), стопанските организации што според посебен сојузен закон плаќаат придонес од доходот го распоредуваат доходот намален за износот на тој придонес (чист приход).

Член 124

По исклучок од одредбата на членот 24 став 2 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61), стопанските организации можат во 1966 година доходот остварен во таа година да го користат и за организирање и користење на одморот на работниците, и тоа најмногу до 1,5% од вкупно исплатените лични доходи, со тоа што тие да се должни по завршната сметка за 1966 година да издвојат од остварениот доход во фондот на заедничката потрошувачка и соодветни средства за покривање на износот користен во текот на таа година.

Член 125

Одредбата на членот 37 од овој закон се применува од 1 јануари 1968 година, на кој ден престануваат да се применуваат одредбите на чл. 42 и 116 точка 4 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61).

Член 126

Одредбите на чл. 3, 11 и 14 од Законот за измени и дополненија на Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/67) се применуваат од 1 јануари 1967 година, а одредбата на членот 12 на тој закон може, по исклучок, да се применува и за целата 1966 година.

Член 127

Сојузниот секретар за финансии ќе донесе поблиски прописи за спроведувањето на одредбите на чл. 118 и 119 од овој закон.

Член 128

Поблиски прописи за пресметувањето и уплатувањето на средствата на амортизацијата донесува сојузниот секретар за финансии.

Член 129

Со денот 5 јануари 1958 година, како ден на влегувањето во сила на Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57) ставена е во сила Уредбата за управувањето со основните средства на стопанските организации, освен одредбите на чл. 75 до 81 и 83 кои престанаа да важат со денот 28 април 1960 година како ден на влегувањето во сила на Законот за стопанските престани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60).

Сојузниот извршен совет може да донесе прописи за учеството на потрошувачите во доходот на трговските организации.

Сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, може да донесе прописи за работењето на општите земјоделски задруги на отворена сметка.

Член 130

Од 1 јануари 1961 година престанаа да важат:

1) Одлуката за ограничување користењето на средствата на амортизацијата и за пониските норми на амортизацијата за стопанските организации од определени дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 48/58, 17/59, 52/59 и 15/60);

2) Одлуката за нормите на земјарипата што ја плаќаат државните органи и установи, општествените организации и самостојните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/60);

3) Уредбата за регулирање на односите во врска со располагањето со чистиот приход и со средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 14/58, 29/58 и 52/58);

4) Уредбата за земјарипата („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 39/60);

5) Уредбата за употреба на средствата за инвестиции во 1961 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/60);

6) Одлуката за определување земјишта на кои привремено не се плаќа земјарина („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/58);

7) Одлуката за користење на средствата на амортизацијата на селскостопанските организации за учество во трошоците на инвестициите во врска со заемите одобрени од средствата на Општиот инвестиционен фонд („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/59);

8) Одлуката за определување намената на средствата од фондовите за заедничка потрошувачка за кои не се плаќа придонес за буџетите при користењето на тие средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58);

9) Одлуката за начинот на плаќање на анuitетите по заемите за инвестиции („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 10/58 и 47/58).

Од 1 јануари 1961 година престанаа да важат и другите прописи што се во спротивност со Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/61).

Член 131

Со денот 4 април 1965 година престанаа да важат:

1) Уредбата за заедничкото вложување на основни и обртни средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/58 и 13/61);

2) Одлуката за височината на средствата на фондовите што стопанските организации можат да ги вложуваат во општествените инвестициони фондови („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 40/58 и 13/61);

3) Одлуката за употреба на чистиот приход за обртни средства („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/62).

Член 132

Со денот 28 јули 1966 година престанаа да важат:

1) Основниот закон за фондовите за ризици во трговските претпријатија за промет на земјоделски прехранбени производи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/63 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 12/65);

2) Наредбата за земјоделските прехранбени производи за кои можат да се користат средствата на фондот за ризици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/63 и 21/64);

3) Упатството за водењето на евиденцијата за прометот на земјоделски прехранбени производи и за пресметувањето на разликата во цената на тие производи поради користење на средствата на фондот за ризици („Службен лист на СФРЈ“, бр. 19/63).

114.

Врз основа на членот 37 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОБВРСКА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ДОЗВОЛИ ЗА УВОЗ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ ЗА ХРАНА

1. Во Одлуката за обврска за прибавување дозволи за увоз на определени производи за храна („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/67) во точката 1, во табелата, под ред. бр. 233 и 234, во колоната 5 зборовите: „1 септември до 28 февруари“ се заменуваат со зборовите: „1 септември до 1 мај“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 21

6 март 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

115.

Врз основа на членот 10 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ДАВАЊЕ РЕГРЕС ПРИ ПРОДАЖБАТА НА ВЕШТАЧКИ ГУБРИЊА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И ШУМАРСТВОТО ВО 1968 ГОДИНА

1. Во Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67) во точката 3 став 1 бројот: „200.000“ се заменува со бројот: „280.000“, а бројот: „40.000“ — со бројот: „90.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 19

6 март 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

116.

Врз основа на членот 37 став 2, во врска со членот 54 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/65, 28/66 и 54/67), во врска со членот 20 од Законот за девизното работење („Службен лист на СФРЈ“, бр. 29/66 и 54/67) и точката 1 од Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ И РАСПРЕДЕЛБА НА СТОКОВНИТЕ КОНТИНГЕНТИ ЗА УВОЗ НА СТОКИ ВО 1968 ГОДИНА

1. Стоките за кои со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 37/66, 45/66, 13/67, 17/67, 30/67, 32/67, 40/67 и 54/67) е определен увоз врз основа на стоковниот контингент, во 1968 година можат да се увезуваат до количините (стоковен контингент) утврдени во точката 2 на оваа одлука, ако со оваа одлука не е определено поинаку.

2. Стоковните контингенти со кои се определува количината на одделни видови стоки до која можат да се увезуваат одделни видови стоки се следните:

Реден број	Шифра од Номенклатурага ССТ	Н а и м е н у в а њ е	Тар. број од Царинската тарифа	Количина односно вредност
1	2	3	4	5
а) Репродукционен материјал				
1	276-30-10	Сол камена	25.01/1,4	
		— за репродукција		95.000 t
		— за лична потрошувачка (резерви)		4.000 t
2	276-30-20	Сол морска	25.01/3,4	
		— за репродукција		3.000 t
		— за лична потрошувачка		18.000 t
3	276-30-30	Сол варена (за специјални потреби)	25.01/2,5	300 t
4	276-40-20	Азбестно влакно	25.24/1	22.000 t
5	276-40-30	Азбестно брашно	25.24/2	1 t
6	283-91-10	Хромова руда Ia и IIa	26.01/10a	
7	283-91-30	Хромова руда IIIa	26.01/10a	
		Вкупно хромова руда		95.000 t
		од тоа хромова руда Ia		5.000 t
		хромова руда IIa и IIIa		90.000 t
8	321-40-30	Јаглен камен друг	27.01/16	25.000 t
9	321-80-11	Кокс металуршки ситен 10 до 20 mm	27.04/1a	90.000 t
10	321-80-13	Кокс леарски	27.04/1в	9.000 t
11	321-80-90	Кокс друг и брикети од кокс	27.04/1г	36.000 t
12	514-34-10	Ворати	28.46/1a до f	6.000 t
13	581-20-00	Поливинил хлорид во прав и во гранулат	39.02/16	10.000 t
14	581-20-03	Поливинил хлорид во фолија, филмови и ленти	39.02/16	2.007 t
15	581-20-09	Поливинил хлорид од други видови	39.02/16	1.253 t
16	581-20-10	Полиетилен високопритисочен во гранулат (густина 0,932)	39.02/2 до 6	1.870 t
17	581-20-11	Полиетилен нископритисочен во гранулат (густина над 0,932)	39.02/2 до 6	6.000 t
18	581-20-12	Полипропилен	39.02/2 до 6	2.500 t
19	581-20-13	Полистирол и хополиместирола со над 50% стирел	39.02/2 до 6	200 t
20	599-64-10	Колофониум, квалитет WW специјален	38.08/1	500 t
21	664-30-10	Стакло во плочи необработено за преработка и сигурносно стакло	70.06/1	3.150 t
22	671-20-11	Железо сурово, нелегирано сиво	73.01/2a	
23	671-20-22	Железо сурово, легирано сиво	73.01/2a	
		Вкупно железото сурово		30.000 t
24	663-81-10	Азбестно предиво	68.13/1	20 t
б) храна				
25	041-60-10	Пченица	10.01/16	256.000 t
26	042-10-20	Ориз лупен (неполиран)	10.06/16	
27	052-20-10	Ориз полиран и глазиран	10.06/2a	
		Вкупно оризот		35.000 t
28	061-20-11	Шеќер во кристал		
		— за репродукција	17.01/2a, 1,2	30.000 t
29	071-10-10	Кафе сурово (непржено)	09.09/1a	
30	071-10-21	Кафе пржено немелено	09.01/16	
31	071-10-22	Кафе пржено мелено	09.01/16	
		Вкупно кафето		32.000 t
32	121-00-24	Тутун ферментиран, друг	24.01/2	703,5 t

3. Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во спогодба со Народната банка на Југославија, ќе го утврди, водејќи сметка за склучените трговски и други спогодби, износот и видот на девизите а, по потреба, и земјата од која се врши увозот, како и динамиката на користењето на девизите и роковите во кои работните организации треба да се спогодат за меѓусебната распределба на утврдениот стоковен контингент од точката 2 на оваа одлука

4. Во распределбата на стоковните контингенти за репродукционен материјал утврден во точката 2 на оваа одлука учествуваат работните организации — потрошувачи на тие производи.

5. Распределбата на стоковниот контингент од точката 2 на оваа одлука ја вршат работните организации по постапката утврдена во Одлуката за постапката за утврдување и распределба на стоковните контингенти односно девизните контингенти за увоз на стоки во 1968 година.

По исклучок, носител на контингентите за увоз на пченица, кафе, шеќер, ориз и сол за широка потрошувачка е Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи, како носител на контингентите за увоз на стоките од ставот 2 на оваа точка, во рамките на износите и видовите девизи утврдени во смисла на точката 3 од оваа одлука, ќе изврши избор на најповолен увозник врз основа на одржано јавно наддавање, односно врз основа на претходно извршено собирање понуди од најмалку три понудувачи.

Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи може увозот на кафе од ставот 2 на оваа точка да го обуслови со извоз на стоки во земјите од кои се увезува кафето.

На избраниот најповолен увозник Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи ќе му издаде решение за увоз на определени стоки од стоковниот контингент.

6. Увозот на тркални лежачи се врши врз основа на договор на работните организации производители и потрошувачи на овие производи, во рамките на Сојузната стопанска комора.

Договорот помеѓу работните организации од ставот 1 на оваа точка подлежи на одобрение од сојузниот секретар за надворешна трговија донесено во спогодба со сојузниот секретар за стопанство.

Решение за распределба на количините на тркални лежачи од ст. 1 и 2 на оваа точка на одделни работни организации издава Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

7. Износите на девизите или количините доделени од 1 јануари до 20 март 1968 година на работните организации за увоз на производите за кои е пропишана формата на увозот врз основа на стоковниот контингент, се вклучуваат во количините утврдени во точката 2 на оваа одлука.

8. За стоките за кои е со Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран, определен увозот врз основа на стоковниот контингент, а кои не се наведени во точката 2 на оваа одлука, дополнително, според укажаната потреба, ќе се утврди за 1968 година стоковниот контингент.

9. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 24

6 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

117.

Врз основа на членот 4 став 1 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), на предлог од Сојузниот геолошки завод, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ПРОГРАМАТА ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

1. Средствата за геолошко-рударски истражувачки работи предвидени во разделот 29 позиција 151 подгрупа 16-2 на сојузниот буџет за 1968 година, можат до износот од 25 милиони динари да се користат за намените од Програмата за употреба на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1968 година за геолошко-рударски истражувачки работи (во понатамошниот текст: Програмата), која е отпечатена кон оваа одлука и е нејзин составен дел.

2. Средствата од точката 1 на оваа одлука можат да се користат за оние истражувачки работи за кои е обезбедено учество од страна на заинтересираните органи, установи и организации, во височина која им одговара на односите утврдени во Програмата.

3. Средствата на резервата од Програмата Сојузниот геолошки завод може да ги користи за непредвидените и недоволно предвидени потреби во Програмата.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 23

27 февруари 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ПРОГРАМА

ЗА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВАТА ПРЕДВИДЕНИ СО СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА ЗА ГЕОЛОШКО-РУДАРСКИ ИСТРАЖУВАЧКИ РАБОТИ

Федерацијата во 1968 година ќе учествува во финансирањето на геолошко-рударските истражувачки работи од општ општествен интерес. Овие истражувања, што имаат исклучително регионален карактер, се изведуваат со цел за разјаснување на општите геолошки, хидрогеолошки и инженерско-геолошки особини на одделни подрачја, како и за утврдување потенцијалноста на одделни подрачја според минералните сировини.

Со оваа програма во најголем дел се обезбедува продолжување на порано започнатите работи, а во помал обем — отпочнување работи на нови подрачја.

Обемот на средствата потребни за финансирање на оваа програма изнесува 49.900 илјади динари, од што федерацијата обезбедува 25.000 илјади динари (50,1 отсто), додека другите интересенти (потесни општествено-политички заедници, стопански и други организации) треба да обезбедат 24.900 илјади динари (49,9 отсто).

Вкупните средства според оваа програма се распоредуваат на следните видови геолошко-рударски истражувачки работи:

— во илјади динари —

Видови истражувања	Средствата ги обезбедуваат			
	Вкупно	Федерална	Други	Однос
1. Геолошки карти	6.800	3.400	3.400	50:50
2. Регионални хидрогеолошки истражувања	2.510	1.255	1.255	50:50
3. Регионални инженерскогеолошки истражувања	1.050	525	525	50:50
4. Регионални истражувања на нафта	10.600	5.300	5.300	50:50
5. Регионални истражувања на минералогените подрачја	28.600	14.300	14.300	50:50
6. Изработка на студии и упатства и печатење карти	100	100	—	100:0
7. Резерва	240	120	120	50:50

Средствата на резервата ќе се користат за неопходни зголемувања на средства распоредени на одделни видови истражувања, ако при договарањето на работите се укаже потреба за тоа, како и за дополнителен распоред врз оние објекти на истражувањата, кај кои резултатите добиени во текот на истражувањата бараат проширување на обемот и структурата на работите, односно за финансирање на неопходните работи што со оваа програма не се предвидени.

118.

Врз основа на членот 19 од Законот за сојузниот буџет за 1968 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВАТА ОД СОЈУЗНИОТ БУЏЕТ ЗА 1968 ГОДИНА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ОБВРСКИТЕ ЗА ПОВЛАСТЕНО ВОЗЕЊЕ

1. На сообраќајните работни организации што вршат превоз на патници во јавниот сообраќај (во понатамошниот текст: сообраќајните организации) им се исплатува надоместок за извршените во патничкиот сообраќај превози на лица што имаат право на повластица во возење според Законот за престанок на важењето на Одлуката за лицата што имаат право на повластица во возењето при користењето на годишниот одмор и на Одлуката за определување повластици во патничкиот сообраќај („Службен лист на СФРЈ“, бр. 56/65), и тоа на:

- 1) пратеници на Сојузната скупштина;
- 2) народни херои;
- 3) носители на ордените: Караџиќева ѕвезда со мечови, Бел орел со мечови и Златен медал на Обилик;
- 4) носители на „Партизанска споменица 1941“;
- 5) воени од војните и мирновремени воени инвалиди и уживатели на семејна инвалидина;
- 6) слепи лица.

Лицата од ставот 1 на оваа точка ја користат повластицата врз основа на исправите што се пропишани со прописот кој ја определува повластицата во возење.

Пратениците на Сојузната скупштина ја користат повластицата во возење врз основа на пратеничка легитимација, а носителите на „Партизанска споменица 1941“ — врз основа на исправата што им ја издава Заедницата на Југословенските железници за сите гранки на сообраќајот.

Надоместокот за извршените превози од ставот 1 на оваа точка (во понатамошниот текст: надоместокот) им се исплатува на сообраќајните органи-

зации само за превозите извршени во внатрешниот јавен сообраќај, и тоа на релациите односно линиите предвидени во возниот ред и по однапред утврдените редовни цени на превозот.

2. Надоместокот им се исплатува на сообраќајните организации врз основа на доказ за извршениот превоз на одделни корисници на повластици.

По исклучок од одредбата на ставот 1 на оваа точка, на железничките транспортни претпријатија ќе им се исплати во паушален износ надоместок за бесплатен превоз на пратениците на Сојузната скупштина. Височината на овој надоместок ја утврдува сојузниот секретар за стопанство, во спогодба со сојузниот секретар за финансии и со Заедницата на Југословенските железници, врз основа на бројот на корисниците на повластиците, проценетиот број на патувањата, проценетиот просечен превозен пат и износот на редовната возна цена на просечен пат за едно патување во тој период.

3. Надоместокот се исплатува врз основа на барањето за исплатување надоместок, што го поднесува сообраќајната организација со доказите за извршениот превоз.

Барањето за исплатување ѝ се поднесува на организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која подносителот на барањето има жиро-сметка.

4. Исплата по барањата за исплатување надоместок врши организационата единица на Службата на општественото книговодство кај која се води сметката која треба да се оптовари со исплатениот износ на надоместокот.

5. Надоместокот се исплатува од средствата распоредени во сојузниот буџет за 1968 година за интервенции во стопанството, во разделот 13 — Сојузен секретаријат за стопанство, позиција 73 (16-2-21) до износот од 21.500.000 динари. Овој надоместок се исплатува за превозите извршени од 1 јануари до 31 декември 1968 година.

6. Се овластува сојузниот секретар за стопанство да го пропише, во спогодба со сојузниот секретар за финансии, начинот и постапката за поднесување барања за исплатување на надоместокот и за поднесување документацијата со која сообраќајната организација докажува дека извршила превоз на корисници на повластица.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. н. бр. 18

6 март 1968 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Милка Шпиљак, с. р.

119.

Врз основа на членот 25 став 3 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА УТВРДУВАЊЕ ПРОЦЕНТОТ ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Приходот што Југословенската лотарија во 1968 година ќе го оствари од сите игри на среќа, кој со нејзиниот финансиски план за 1968 година е предвиден во износ од 280.090.000 динари, се распределува, по одбивање на износот за исплатување на добивките, и тоа:

1) на Југословенската лотарија — — — 34%

2) на организациите од членот 26 на Законот за Југословенската лотарија — — — 66%

2. Приходот што Југословенската лотарија во 1968 година ќе го оствари над износот од 280,090.000 динари, ќе се распредели по процентите од точката 1 на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр.20
6 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

120.

Врз основа на членот 26 став 1 од Законот за Југословенската лотарија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/65), на предлог од Советот на Југословенската лотарија, Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА ДЕЛОТ ОД ПРИХОДОТ НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА ВО 1968 ГОДИНА КОЈ ИМ ПРИПАГА НА ОПШТЕСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОД ЧЛЕНОТ 26 НА ЗАКОНОТ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА ЛОТАРИЈА

1. Дело од приходот на Југословенската лотарија според планот за 1967 година во износ од 76,629.000 динари се распоредува, и тоа:

	Динари
1) на социјално-хуманите организации — — — — —	47,314.000
2) за финансирање на објектите за физичка култура — — — — —	27,515.000
3) за финансирање на објектите и опремата за објектите за техничка култура — — — — —	1,800.000

2. Износот од 47,314.000 динари наведен во точката 1 под 1 на ова решение им се распределува на следните социјално-хумани организации, и тоа на:

1) Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија — — — — — 20,714.000

од што:

— за активност на Сојузниот одбор — — — — — 3,210.000
— за активност на организациите во републиките — за решавање на станбените прашања на борците — — — — — 17,504.000

2) Сојузот на трудовите инвалиди на Југославија — — — — — 1,720.000

3) Сојузот на глувите на Југославија — — — — — 4,700.000

4) Сојузот на слепите на Југославија — — — — — 5,500.000

5) Југословенскиот црвен крст — — — — — 4,650.000

6) Сојузот на организациите и установите за воспитување на децата на Југославија „Општество и воспитување“ — — — — — 2,000.000

7) Југословенскиот одбор за социјална работа — — — — — 1,000.000

од што:

— за активност на Југословенскиот одбор — — — — — 550.000

— за списанието „Социјална политика“ — — — — — 125.000

— за формирање на фонд за социјална заштита — — — — — 325.000

8) Сојузот на дефектолозите на Југославија — — — — — 3,000.000

9) Југословенскиот сојуз против алкохолизмот, за активност на Централниот одбор — — — — — 280.000

10) Сојузот на друштвата за помош на ментално недоволно развиените лица во СФРЈ — — — — — 3,400.000

11) Сојузот за спорт и рекреација на инвалидни лица — — — — — 350.000

3. Распределба на износот од 27,515.000 динари за финансирање на објектите за физичка култура, наведен во точката 1 под 2 на ова решение, ќе ја изврши Сојузната комисија за физичка култура.

4. Износот од 1,800.000 динари за финансирање на објектите и опремата за објектите за техничка култура, наведен во точката 1 под 3 на ова решение, му се доделува на Претседателството на Советот на народната техника на Југославија.

5. Дело од приходот на Југословенската лотарија од точката 1 под 1 и 3 на ова решение ќе им се исплатува на организациите од точ. 2 и 4 на ова решение според остварувањето на приходите, а најдоцна тримесечно, сразмерно износите утврдени за одделни од тие организации.

Ако Југословенската лотарија не ги оствари приходите предвидени со нејзиниот финансиски план, на организациите од ставот 1 на оваа точка сразмерно ќе им се намалат средствата утврдени со ова решение.

6. Ако Југословенската лотарија оствари приходи поголеми од износот предвиден со нејзиниот финансиски план за 1968 година, повеќе остварените приходи за општествените организации ќе се распоредат дополнително.

7. Главната дирекција на Југословенската лотарија ќе им врши уплатување на средствата на републиките организации врз основа на решенијата што ги донесуваат сојузните органи и организации односно Сојузната комисија за физичка култура.

8. Приходите што Југословенската лотарија ги остварила во износ од 5,465.659,41 динари од продавање лозови и од уплати на лото — над износот предвиден во нејзиниот финансиски план за 1967 година им се распоредуваат, и тоа на:

Динари

1) Сојузот на здруженијата на борците од Народноослободителната војна на Југославија — за активност на организациите во републиките заради решавање на станбените прашања на борците — — — — — 4,665.359,41

2) Сојузот на слепите на Југославија — за запослување на слепите и помош на заштитните работилници — — — — — 700.000

3) Југословенскиот одбор за социјална работа — за потребите на Здружението на дистрофичарите на Југославија — — — — — 100.000

9. Ова решение влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. п. бр. 22
6 март 1968 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

121.

Врз основа на членот 4 став 2, членот 37 став 2 и членот 41 ст. 1 и 2 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), во согласност со Сојузниот совет за здравство и социјална политика, сојузниот секретар за стопанство пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ЖИТОТО, МЕЛНИЧКИТЕ ПРОИЗВОДИ, ЛЕБОТ И ПЕЧИВОТО, ТЕСТЕНИНИТЕ И КЕКСОТ

Член 1

З. Правилникот за квалитетот на житото, мелничките производи, лебот и печивото, тестенините и кексот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/63 и 2/64) во членот 3 став 2 точката 10 се брише.

Досегашната точка 11 станува точка 10.

Член 2

Во членот 5 бројот: „100“ се заменува со бројот: „200“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Декларацијата од ставот 1 на овој член мора да содржи податоци за бојосувањето и конзервирањето, ако прехранбениот продукт е бојосан односно конзервиран. За прехранбените продукти за кои со овој правилник е определено да мораат да имаат рок на употреба, декларацијата мора да содржи и податок за датумот на производството и за рокот на употребата на прехранбениот продукт.“

Член 3

Во членот 7 точка 4 на двете места зборот: „основни“ се брише.

Член 4

Во членот 11 се додава нов став 2, кој гласи:

„Како промет во смисла на ставот 1 од овој член се подразбира и замена на брашно за жита.“

Член 5

Во членот 17 по ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на ставот 2 од овој член, излупен ориз и глазиран ориз можат да содржат најмногу 15% вода.“

Член 6

Во членот 20 став 1 точка 3 зборовите: „8% жолтикави зрна“ се заменуваат со зборовите: „2% жолти зрна“, а зборовите: „2% зрна на оризова лека“ — со зборовите: „0,2% зрна на оризово просо“.

Член 7

Во членот 25 став 2 зборовите: „од 600° до 900°C“ се заменуваат со зборовите: „од 850°C“.

Член 8

Во членот 26 точка 1 по одредбата под г) се додава нова одредба под д), која гласи:

„д) „тип 800 — еднолично“;“.

Досегашната одредба под д) станува одредба под е).

По одредбата под е) се додава нова одредба под е), која гласи:

„е) „тип 1.150“;“.

Член 9

Во членот 27 став 1 по зборовите: „до 0,65%“ буквата „и“ се заменува со запирка и се додаваат зборовите: „тип 800“ од 0,75% до 0,85%, а по зборовите: „до 1,05%“ се додаваат зборовите: „и „тип 1.150“ од 1,10% до 1,26%“.

Член 10

Во членот 28 став 1 зборовите: „тип 600“ и „тип 1.000“ се заменуваат со зборовите: „тип 600“, „тип 800“, „тип 1000“ и „тип 1150“.

Член 11

Членот 29 се менува и гласи:

„Степенот на киселоста на мелничките производи од пченица, утврден во филтрат од 67% неутрален етанол по екстракција во траење од 5 минути, може да биде: кај брашното и тризот „тип 400“ до 2,5, кај брашното „тип 600“ до 3, кај брашното „тип 800“ до 3,2, кај брашното „тип 1000“ до 3,5, кај брашното „тип 1.150“ до 3,8 и кај прекрупата „тип 1800“ до 4,7.“

Член 12

Во членот 31 точ. 5 и 6 се заменуваат со нова точка 5, која гласи:

„5) содржината на влажно лепило во проценти и неговиот квалитет утврден со метода на бабрење на лепилото волуметриски (Q), или квалитетниот број на брашното утврден со помош на фаринограф, со назначување на моќта за впивање вода во проценти и степенот на смекнувањето на тестото во фаринографски единици.“

Член 13

Во членот 35 став 4 зборовите: „67% алкохолен филтрат“ се заменуваат со зборовите: „филтрат 67% неутрален етанол по екстракција во траење од 5 минути“, зборовите: „до 3“ — со зборовите: „до 3,5“, зборовите: „до 3,5“ — со зборовите: „до 4“, а зборовите: „до 4,5“ — со зборовите: „до 5“.

Член 14

Во членот 36 став 3 се додава нова реченица, која гласи: „Пченкарен грис се пушта во промет како ситен пченкарен грис или крупен пченкарен грис.“

Во ставот 4 зборовите: „од цело зрно на пченка или“ се заменуваат со зборот: „само“.

Член 15

Членот 37 се менува и гласи:

„Мелнички производи од пченка можат да содржат најмногу 2,5% масти.“

Степенот на киселоста на мелничките производи од пченка, утврден во филтрат 67% неутрален етанол по екстракција во траење од 5 минути, не смее да биде поголем од 4.

Големината на честиците на пченкарно брашно може да биде до 250 микрони, на ситен пченкарен грис од 250 до 650 микрони, а на крупен пченкарен грис од 630 до 1000 микрони.

При просевањето на тризот низ сито со квадратни отвори од 0,25 mm, не смее да има повеќе од 5% пропаѓања.“

Член 16

По членот 37 се додава назив на нов оддел со нов член 37а, кој гласи:

„За. Мелнички производи од хелда

Член 37а

Хелдино брашно е производ добиен со мелње на здраво и чисто зрно на хелда.

Хелдино брашно може да содржи пепел до 2%.

Степенот на киселоста на хелдиното брашно, утврден во филтрат 67% неутрален етанол по екстракција во траење од 5 минути, не смее да биде поголем од 3.

Заради подобрување на печивоста на лебот, на хелдиното брашно може без посебна декларација да му се додаде до 20% пченично брашно „тип 400 — остро“.

Член 17

Во членот 38 точка 2 по зборовите: „од 14% вода“ се додаваат зборовите: „во промет на мало, а 15% вода — во промет на големо“.

Член 18

Членот 39 се брише.

Член 19

Во членот 41 став 2 по точката 2 се додава нова точка 2а, која гласи:

„2а) за пченично брашно „тип 800“ — во форма на исправен правоаголник, во бела боја, со текст печатен во костенлива боја;“.

По точката 3 се додава нова точка 3а, која гласи:

3а) за пченично брашно „тип 1150“ — во форма на усправен правоаголник, во бела боја, со текст печатен во црна боја;“.

Член 20

Членот 43 се менува и гласи:

„Леб, во смисла на овој правилник, е производ добиен со мешање, ферментација, обликување и печење на тесто месено од брашно од жита, вода или друга дозволена течност, пекарски квасец или други средства за ферментација и кујнска сол (основни сировини). При производството на леб можат да се употребат додатни и помошни сировини дозволени со овој правилник.“

Печиво е производ добиен на начинот од ставот 1 на овој член, чија тежина по парче не преминува 250 грама.“

Член 21

Во членот 44 став 1 зборовите: „пченично брашно и ’ржано брашно“ се заменуваат со зборовите: „пченично брашно, ’ржено брашно, пченкарно брашно и хелдино брашно“.

Член 22

Во членот 45 став 1 зборовите: „брашно од пченка“ се заменуваат со зборовите: „брашно од јачмен, брашно од овес, овесни снежинки“, по зборовите: „глутенско брашно“ се додаваат зборовите: „пченкарен скроб; а по зборот: „гликоза“, се додаваат зборовите: „хидролизати на скроб богати со шеќери кои лесно ферментираат, пченични и пченкарни никулци и производи изработени врз база на овие никулци“.

Член 23

Во членот 46 ставот 1 се менува и гласи:

„Како помошни сировини при произведување на леб и печиво можат да се употребат производи и препарати врз база на дијастаза и други ензими; клајстеризирано брашно; производи и препарати врз база на јастиви масти и масла, глицериди и лецитини, со тоа што пероксидниот број на глицеридите и лецитините да не може да биде поголем од 10; производи и препарати врз база на пектин, пектинска киселина, алгинска киселина како и Na и Ca соли на тие киселини; брашно од семе на рогачка; аскорлинска, винска, оцетна, млечна и лимонска киселина, како и Na, K и Ca соли на тие киселини; соли на пропионска киселина; препарати врз база на сушено кисело тесто, сув пекарски квасец и препарати врз база на екстракт од пекарски квасец.“

Член 24

Во членот 48 став 1 по точката 2 се додаваат две нови точки, кои гласат:

„2а) пченакрен леб;

2б) хелдин леб;“.

Во ставот 2 точката 2 се менува и гласи:

„2) масен леб и масно печиво;“.

Точката 8 се заменува со четири нови точки, кои гласат:

„8) полнето печиво;

9) буреќ;

10) симит;

11) лебни тровчиња.“

Член 25

Во членот 49 став 1 точ. 3, 4 и 5 се заменуваат со четири нови точки, кои гласат:

„3) „получрн леб“ и „получрно печиво“ — месени од брашно „тип 800“;

4) „чрн леб“ и „чрно печиво“ — месени од брашно „тип 1000“;

5) „чрн леб“ и „чрно печиво“ — месени од брашно „тип 1150“;

6) „грахам-леб“ и „грахам-печиво“ — месени од прекрупата „тип 1800“.“.

Во ставот 2 зборовите: „чрн леб“ и „грахам-леб“ се заменуваат со зборовите: „пченичен леб“, а на крајот се додаваат зборовите: „или до 5% ’ржено брашно „тип 950“ и до 2% пченкарен скроб“.

Член 26

По членот 50 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 50а

Под називот „пченкарен леб“ може да се пушта во промет леб месен од пченкарно брашно.

При произведување на пченкарен леб може без посебна декларација да се употреби до 10% пченично брашно, до 10% ’ржено брашно и до 3% брашно од компир односно до 10% варен излупен компир.

Член 50б

Под називот „хелдин леб“ може да се пушта во промет леб за чие производство е употребено најмалку 75% брашно од хелда, а остатокот — пченично брашно.“

Член 27

Членот 51 се менува и гласи:

„Мешан леб и мешано печиво можат да се произведуваат и да се пуштаат во промет од мешавини на пченично, ’ржено, јачмено, овесно, хелдино и пченкарно брашно.“

Мешан леб може да се пушта во промет и со посебна ознака „пченичен мешан леб“, „’ржен мешан леб“, „хелдин мешан леб“ и „пченкарен мешан леб“, ако е за произведување на таков леб употребено најмалку 60% од односниот вид брашно.

Одредбата на ставот 2 од овој член се однесува и на мешано печиво.“

Член 28

Во членот 54 зборовите: „масно печиво“ се заменуваат со зборовите: „масен леб“, зборовите: „печиво кое“ — со зборовите: „леб кој“, а зборот: „маснотија“ — со зборот: „маст“.

Се додава нов став 2, кој гласи:

„Под називот „масно печиво“ може да се пушта во промет печиво кое содржи најмалку 10% маст во однос на количината на употребеното брашно.“

Член 29

Членот 55 се менува и гласи:

„Под називот „леб со јајца“ и „печиво со јајца“ можат да се пуштаат во промет производи при чие произведување на 1 kg брашно се додадени 3 јајца од класата d или 124 грама меланж од јајца со 75% вода или 33 грама јајца во прав со 5% вода.“

Член 30

По членот 59 се додаваат четири нови члена, кои гласат:

„Член 59а

Под називот „полнето печиво“ може да се пушта во промет печиво што е наполнето со солени или слатки прехранбени продукти.

Полнето печиво може да се произведува само врз основа на производителска спецификација.

Член 59б

Буреќ е производ добиен од пченично брашно „тип 400“, маст и вода со употреба на мелено месо, сирење, зеленчук, овошје или други дозволени додатоци.

Буреќот мора да содржи најмалку 20% маст.

Буреќ со месо мора да содржи најмалку 20% мелено месо, буреќ со сирење — најмалку 20% сирење, а буреќ со зеленчук или овошје — најмалку 10% зеленчук или овошје, во однос на количината на употребеното брашно.

Член 59в

Симит е производ добиен од пченично брашно „тип 400“, вода, кујнска сол и други дозволени додатоци, замесен со маја од наутови зрна.

За произведување на маја од наут може да се употреби само здраво наутово зрно и вода за писње.

Член 59г

Под називот „лебни тровчиња“ може да се пушта во промет производ добиен со мелење на исушен пченичен бел леб или печиво што се хигиенски исправни и не содржат честици јагленисан леб

Киселоста на лебните тровчиња мерена во филтрат 67% неутрален етанол по екстракција во траење од 5 минути, на мостра со гранулација до 150 микрони, не смее да биде поголема од 3.

Лебните тровчиња можат да содржат најмногу 13% вода.“

Член 31

Во членот 60 став 1 точка 3 на крајот се додаваат зборовите: „во средината на лебот“.

Член 32

Во членот 63 ставот 1 се менува и гласи:

„При продажба на мало, лебот и печивото мораат да се завиткуваат.“

Во ставот 2 зборот: „пакување“ се заменува со зборот: „завиткување“.

Член 33

Во членот 64 став 2 процентот: „2%“ се заменува со процентот: „5%“.

Член 34

Во членот 77 став 2 зборовите: „концентрати и сок од домати или друг зеленчук и зачини“ се заменуваат со зборовите: „сокови и концентрати од зеленчук и сушен зеленчук“.

Член 35

Во членот 68 точка 3 процентот: „12%“ се заменува со процентот: „13%“.

Точката 5 се менува и гласи:

„5) степенот на киселоста на тестенина произведена без сокови или концентрати од зеленчук или сушен зеленчук, утврден во филтрат 67% неутрален етанол по екстракција во траење од 5 минути на мостра со гранулација од 150 микрони, не е поголем од 3:“.

Точката 8 се менува и гласи:

„8) при варењето до исчезнувањето на фаринозниот слој да не се распадне повеќе од 14%, изразено на сува материја.“

Член 36

Во членот 69 точката 5 се менува и гласи:

„5) тестенини со сок или концентрати од зеленчук или со сушен зеленчук“.

Точката 6 се брише.

Досегашната точка 7 станува точка 6.

Член 37

Во членот 70 зборовите: „или соодветна количина јајца во прав, или меланж од јајца“ се заменуваат со зборовите: „или 124 грама меланж од јајца со 75% вода или 33 грама јајца во прав со 5% вода“.

Член 38

Во членот 73 на обете места зборовите: „домати или друг зеленчук“ се заменуваат со зборовите: „зеленчук или сушен зеленчук“.

Член 39

Членот 74 се брише.

Член 40

Во членот 80 точка 2 зборот: „десертно“ се заменува со зборот: „чајно“.

Точката 7 се менува и гласи:

„7) грисини“.

Во точката 8 зборот: „индустриски“ се брише.

Член 41

Во членот 81 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „и кокосово брашно“.

Ставот 8 се брише.

Член 42

Во членот 83 се додава нов став 1, кој гласи:

„Под називот „кекс“ можат да се пуштаат во промет производи изработени од тврдо тесто, што содржат брашно, маснотии, шеќер и други состојки дозволени со овој правилник.“

Досегашните ст. 1 и 2 стануваат ст. 2 и 3.

Член 43

Членот 84 се менува и гласи:

„Под називот „чајно печиво“ можат да се пуштаат во промет производи изработени од меко тесто, што содржат брашно, маснотии, шеќер и други состојки дозволени со овој правилник.“

Според видот и количината на маснотијата што е употребена при производството на чајното печиво, чајното печиво може да се пушта во промет со ознака: „десертно“, „I квалитет“ и „II квалитет“.

Чајното печиво со ознака „десертно“ мора да содржи најмалку 20% маст, со ознака „I квалитет“ — најмалку 15% маст, а со ознака „II квалитет“ — најмалку 10% маст, сметајќи го процентот на маса на готов производ со 5% вода.“

Член 44

Во членот 86 ставот 2 се менува и гласи:

„Медено тесто се засладува со додавање на брашно најмалку 40% вкупен шеќер, со тоа што количината на природниот мед да мора да изнесува најмалку 20% во однос на количината на готов производ.“

Член 45

Во членот 88 став 2 на крајот се додаваат зборовите: „со 4% вода“.

Член 46

Во членот 89 став 1 зборовите: „до пет“ се заменуваат со зборовите: „или повеќе“.

Во ставот 4 во првата реченица зборовите: „2% лешник, бадем односно кафе“ се заменуваат со зборовите: „5% лешник односно бадем и 2% кафе“. По втората реченица се додава нова реченица, која гласи: „Масата за полнење „нугат-вафли“ мора да содржи најмалку 10% нугат-маса.“

Член 47

Во членот 90 став 1 по зборовите: „полнет кекс“ се додаваат зборовите: „односно „полнето чајно печиво“, а на крајот се додаваат зборовите: „односно помеѓу две печени чајни печива“.

Во ставот 2 по зборовите: „Полнетиот кекс“ се додаваат зборовите: „односно „полнето чајно печиво“.

Член 48

По членот 90 се додаваат два нови члена, кои гласат:

„Член 90а

Под називот „грисини“ можат да се пуштаат во промет производи добиени од тесто замесено од пченично брашно „тип 400“ или „тип 600“, вода, со или без додаток на квасец, сол, шеќер и други состојки дозволени со овој правилник.

Грисини можат да се произведуваат во форма на стапчиња, переди, венчиња и во други форми. Декорацијата на овие производи може да се врши со крупна сад, ким, кристал-шекер или други додатоци дозволени со овој правилник.

При произведување на грисини дозволена е употребата на натриумов хидроксид во максимална концентрација до 0,5%.

Грисините можат да се произведуваат само врз основа на производителска спецификација.

Член 90б

Слатки можат да се пуштаат во промет под називот: „овошни слатки“ и „кандирани слатки“.

Под називот „овошни слатки“ можат да се пуштаат во промет производи добиени од пченично брашно „тип 400“, квасец, јајца, маст, млеко, шеќер, суво овошје и други состојки дозволени со овој правилник. Овошни слатки мораат да содржат најмалку 10% суво овошје.

Под називот „кандирани слатки“ можат да се пуштаат во промет производи добиени од пченично брашно „тип 400“, шеќерен сируп и други додатоци дозволени со овој правилник. При произведување на кандирани слатки може да се употреби до 30% пченично брашно „тип 600“ или до 20% ржено брашно „тип 950“.

Слатки можат да се произведуваат само врз основа на производителска спецификација.

Член 49

Во членот 91 по ставот 6 се додаваат четири нови става, кои гласат:

„Кексот и сродните производи со посебна ознака „со шеќерен прелив“ мораат да содржат најмалку 20% прелив од шеќерна табла во однос на готов производ. Во декларацијата на производителите „со шеќерен прелив“ на предната страна мора да биде означено дека „преливот не е од чоколада“, и тоа со букви од иста големина како кај називот на производот.

Кексот со посебна ознака „кекс со сирење“ мора да содржи најмалку 5% сирење, сметано на готов производ.

Кексот со посебна ознака „сладок кекс“ мора да содржи најмалку 10% маст, сметано на готов производ со 5% вода и онаа количина на кујнска сол што на производот му дава својствен вкус.

Кексот со посебна ознака „Крекер“ мора да има лисна структура и да содржи најмалку 10% маст, сметано на готов производ со 5% вода.“

Член 50

Во членот 93 зборот: „чоколаден“ се заменува со зборовите: „од членот 91 на овој правилник“

Член 51

Во членот 94 став 1 точка 1 зборовите: „(член 83)“ се заменуваат со зборовите: „(чл. 83 и 84)“.

Ставот 2 се брише.

Досегашниот став 3 станува став 2.

По ставот 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Оригинално пакување на кекс и на сродни производи нето-тежина од 250 до 500 грама може поединечно да отстапува во поглед на тежината до 3%, со тоа што просечната тежина утврдена со мерење на најмалку триесет такви пакувања да мора да ѝ одговара на декларираната тежина.“

Член 52

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2485/1
28 февруари 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др Боровој Јелиќ, с. р.

122.

Врз основа на членот 43 став 1 од Основниот закон за посада на пловило за внатрешна пловидба („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/66), во спогодба со сојузниот секретар за внатрешни работи, сојузниот секретар за стопанство пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА БРОДАРСКИТЕ КНИШКИ И ЗА ДОЗВОЛИТЕ ЗА УКРЦУВАЊЕ

1. Општи одредби

Член 1

Како член на посада на пловило за внатрешна пловидба (во натамошниот текст: пловилото) може да се укрца лице што има бродарска книшка или дозвола за укрцување издадена според одредбите на овој правилник.

Член 2

Бродарска книшка мора да има секој член на посада на пловило кој е југословенски државјанин, а дозвола за укрцување — член на посада на пловило кој е странски државјанин или лице без државјанство.

Член 3

Бродарската книшка и дозволата за укрцување се лични исправи на лицето на кое му се издадени.

Со бродарската книшка се докажува стручната подготовка на членот на посада, својството во кое членот на посада е укрцан на пловилото и времето на траењето на тоа укрцување.

Со дозволата за укрцување се докажува својството во кое членот на посадата е укрцан на пловилото и времето на траењето на тоа укрцување.

Бродарската книшка служи и како патна исправа (пасен) во случаите и под условите што се определени во членот 10 став 3 од Основниот закон за посада на пловило за внатрешна пловидба.

Член 4

Бродарска книшка и дозвола за укрцување можат да му се издадат на лице што наполнило 15 години живот.

По исклучок, бродарска книшка и дозвола за укрцување можат да му се издадат и на лице помладо од 15 години, но не помладо од 14 години, и тоа:

1) ако се укрцува на пловило чија посада ја сочинуваат исклучително членови на неговото семејство;

2) ако укрцувањето на пловилото за таквото лице би било полезно и би одговарало на неговата здравствена и физичка состојба.

Член 5

Бродарска книшка и дозвола за укрцување издава капетанијата на пристаништето, ако со републички пропис не е определено да ги издава друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Органот на управата од ставот 1 на овој член води евиденција за издадените бродарски книшки и дозволи за укрцување.

Член 6

Бродарската книшка и дозволата за укрцување мораат да бидат составени на еден од јазиците на народите на Југославија и на француски јазик.

Бродарската книшка и дозволата за укрцување се издаваат на обрасците, што се отпечатени кон овој правилник и се негов составен дел.

II. Содржина и пополнување на бродарската книшка и дозволата за укрцување

Член 7

Образецот на бродарската книшка содржи:

- 1) натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ со втиснат државен грб и назив: „Бродарска книшка“;
- 2) ознака и број на серијата, како и број под кој бродарската книшка е заведена во уписникот за издадените бродарски книшки;
- 3) рубрика во која се внесува презимето, името и татковото име на имателот на бродарската книшка;
- 4) рубрика во која се внесува датумот (ден, месец и година) на раѓањето на имателот на бродарската книшка;
- 5) рубрика во која се внесува местото, општината и републиката на раѓањето и живеалиштето на имателот на бродарската книшка;
- 6) место за фотографија на имателот на бродарската книшка и место за негов потпис;
- 7) назначување бројот на страниците на бродарската книшка;
- 8) рубрика во која се внесува местото и датумот (ден, месец и година) на издавањето на бродарската книшка;
- 9) место за печатот на органот што ја издал бродарската книшка и за потписот на овластеното лице.

Ако посебните животни и работни услови на пловилото бараат и укрцување на брачниот другар, децата или родителите на член на посада или родителите на брачниот другар на член на посада, бродарската книшка содржи лични податоци и за тие лица, и тоа: презиме, име и татково име, датум (ден, месец и година) и место на раѓањето, како и фотографија на укрцаниот член на семејството на член на посада.

Образецот на бродарската книшка содржи и рубрики во кои се внесуваат податоци за:

- 1) крвната група на имателот на бродарската книшка и на укрцаните членови на неговото семејство;
- 2) потврдата за лекарскиот преглед со која се докажува здравствената способност на имателот на бродарската книшка за вршење определени работи на пловилото, односно здравствената способност на укрцаниот член на семејството на имателот на бродарската книшка за престојување на пловилото;
- 3) оспособувањето во внатрешната пловидба (податоци за тоа за која работа односно служба на пловилото имателот на бродарската книшка е оспособен, како и секое подоцнежнo оспособување со кое ќе се здобие или ќе му се признае во внатрешната пловидба по издавањето на бродарската книшка, со назначување исправата врз основа на која е утврдено оспособувањето, називот на органот што ја издал исправата и бројот и датумот на издавањето на исправата);
- 4) контролниот лекарски преглед на имателот на бродарската книшка;
- 5) контролниот лекарски преглед на член на семејството на имателот на бродарската книшка;
- 6) визите за патувања во странство;
- 7) укрцувањата до издавањето на книшката (време на траењето на поранешните укрцувања, според видот на пловилата и својството во кое имателот на бродарската книшка бил порано укрцан);
- 8) за укрцувањето и искрцувањето (податоци за укрцувањето односно искрцувањето на имателот на бродарската книшка по издавањето на книшката, посебно за линискиот персонал а посебно за другите членови на посадата, со тоа што за другите членови на посадата кога вршат служба во смена се внесуваат и податоци за укрцувањето и искрцувањето за време на службата во смена);
- 9) одземањето на овластувањето за вршење работи на определено звање на пловилото (кој орган, кога и под кој број го донесол решението за одземање на овластувањето и за кое време, број и датум

на издаденото овластување за односното звање и назив на органот што го издал).

Образецот на бродарската книшка содржи и место за забелешки.

Личните податоци на имателот на бродарската книшка и на членовите на неговото семејство (став 1 точ. 3 до 5 и став 2) се запишуваат во бродарската книшка со печатни букви.

Член 8

Образецот на дозволата за укрцување содржи:

- 1) натпис: „Социјалистичка Федеративна Република Југославија“ со втиснат државен грб и назив: „Дозвола за укрцување“;
- 2) ознака и број на серијата, како и број под кој дозволата за укрцување е заведена во уписникот на издадените дозволи за укрцување;
- 3) рубрика во која се внесува презимето, името и татковото име на имателот на дозволата за укрцување;
- 4) рубрика во која се внесува датумот (ден, месец и година) на раѓањето на имателот на дозволата за укрцување;
- 5) рубрика во која се внесува местото, општината и републиката на раѓањето и живеалиштето на имателот на дозволата за укрцување;
- 6) рубрика во која се внесува државјанството на имателот на дозволата за укрцување;
- 7) место за фотографија на имателот на дозволата за укрцување и место за неговиот потпис;
- 8) назначување бројот на страниците на дозволата за укрцување;
- 9) рубрика во која се внесуваат местото и датумот (ден, месец и година) на издавањето на дозволата за укрцување;
- 10) место за печатот на органот што ја издал дозволата за укрцување и место за потписот на овластеното лице.

Дозволата за укрцување содржи и рубрики во кои се внесуваат податоци за крвната група, потврдата за лекарскиот преглед, контролниот лекарски преглед, укрцувањето и искрцувањето, како и место за забелешки.

Во дозволата за укрцување можат, по потреба, да се внесуваат и други податоци од членот 7 на овој правилник. Тие податоци се внесуваат на местото предвидено за забелешки.

Член 9

Лицето што бара бродарска книшка е должно кон барањето за издавање бродарска книшка да приложи:

- 1) извод од матичната книга на родените — ако барањето го поднесува преку пошта, односно лична карта на увид — ако барањето го предава лично;
 - 2) лекарско уверение дека е телесно и душевно здраво и способно за вршење на определени работи на пловилото, издадено според важечките прописи;
 - 3) исправи за стечените квалификации;
 - 4) исправи за поранешните укрцувања — ако било порано укрцано на пловило;
 - 5) две фотографии во големина 6 X 4,5 cm.
- Ако барањето за издавање бродарска книшка го поднесува лице помладо од 15 години, но не помладо од 14 години, должно е кон барањето, покрај исправите и фотографиите од ставот 1 на овој член, да поднесе и писмено одобрение од родителите или старателот односно од старателскиот орган. Ако таквото лице сака да се укрца на пловило на кое посадата ја сочинуваат исклучиво членови на неговото семејство, должно е кон барањето да поднесе и доказ дека посадата на пловилото ја сочинуваат исклучиво членови на неговото семејство.

Ако на пловилото се укрцуваат и членови на семејството на член на посада (член 7 став 2), подносителот на барањето за издавање бродарска книшка е должен за тие лица да ја поднесе исправата од точката 1 на ставот 1 на овој член, уверение за нивната здравствена способност за престојување на пловилото издадено според важечките прописи. Исправата за роднинската врска ако таа не може да се утврди врз основа на изводи од матичната книга

на родените, како и по две фотографии за жената, родителите и за децата постари од 5 години.

Член 10

Лицето што бара дозвола за укрцување е должно кон барањето за издавање дозвола за укрцување да ги приложи исправите од членот 9 став 1 точ. 1 до 3 од овој правилник, одобрение за привремено престојување односно постојано населување во Југославија и две фотографии во големина $6 \times 4,5$ cm.

Член 11

Фотографијата во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување мора да биде верна и јасна со лик во биста. Имателот на бродарската книшка односно на дозволата за укрцување мора на фотографијата да биде во цивилна облека и гологлав.

Фотографијата не смее да биде постара од една година.

На горниот дел на фотографијата се втиснува сув жиг на органот што ја издал бродарската книшка односно дозволата за укрцување, и тоа така што жигот да опфати и дел од страницата на книшката односно дозволата.

Член 12

Фотографијата во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување мора да се замени со нова фотографија:

1) кога изгледот на сопственикот на фотографијата повеќе не му одговара на неговиот изглед на фотографијата залепена на бродарската книшка односно на дозволата за укрцување, односно кога таа фотографија ќе стане неупотреблива;

2) по истекот на десет години од денот на издавањето на бродарската книшка односно на дозволата за укрцување.

За замена на фотографијата во случајот од точката 1 на ставот 1 на овој член одлучува органот што ја издал бродарската книшка односно дозволата за укрцување.

Новата фотографија се лепи покрај старата фотографија со назначување на датумот на лепењето, а старата фотографија со црвено мастило се препрцува со две крстосани црти и под неа се става забелешка дека фотографијата е поништена.

Член 13

По издавањето на бродарската книшка односно на дозволата за укрцување, податоците предвидени со овој правилник за внесување во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување ги запишуваат, и тоа:

1) податоците за укрцувањето и искрцувањето на заповедникот на бродот односно на старешината на пловилото во општествена сопственост — посетителот на правото на користење на пловилото или бродот;

2) податоците за укрцувањето и искрцувањето на заповедникот на бродот односно на старешината на пловилото во приватна сопственост — сопственикот на пловилото, а ако е заповедникот на бродот односно старешината на пловилото истовремено и сопственик на пловилото — надлежниот орган од точката 5 под а) односно точката 5 под б) од овој став;

3) податоците за укрцувањето и искрцувањето на другите членови на посадата и членовите на пивните семејства (член 7 став 2) — заповедникот на бродот односно старешината на пловилото, освен случајот од членот 15 став 3 под б) од овој правилник;

4) податоците за крвната група и контролните лекарски прегледи — овластен лекар во здравствена установа;

5) другите податоци:

а) во Југославија — капетанија на пристаниште, ако со републички пропис не е определено да ги запишува друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата;

б) во странство — југословенско дипломатско или конзуларно претставништво во односната држава, а ако ова го нема — дипломатско или конзуларно претставништво на државата овластена да ги застапува интересите на југословенските државјани.

Здравствената установа односно лекарот што извршил контролен лекарски преглед на член на посада односно на укрцан член на неговото семејство е должен, на барање од прегледаното лице, да издаде уверение за извршениот лекарски преглед.

Член 14

Секое внесување податоци во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување мора да биде потпишано од овластеното лице и покрај потписот ставен печатот на пловилото, органот или работната организација. Под потписот се запишува во града со печатни букви презимето и името на потписникот.

Капетанијата на пристаништето заверува дека податоците за укрцувањето или искрцувањето на членови на посада внесени во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување им одговараат на податоците за укрцувањето или искрцувањето внесени во пописот на посадата, ако со републички пропис не е определено заверувањето да го врши друг орган на управата надлежен за работите на безбедноста на пловидбата.

Ако укрцување или искрцување на членови на посада е извршено во странство, заверката од ставот 2 на овој член ја врши југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во односната држава, а ако ова го нема — дипломатското или конзуларното претставништво на државата овластена да ги застапува интересите на југословенските државјани.

На заверката од ст. 2 и 3 на овој член не подлежат податоците за укрцувањето и искрцувањето на членовите на посадата што го сочинуваат личниот персонал ниту податоците за укрцувањето и искрцувањето на членовите на посадата за време на служба во смена.

Член 15

Ако заповедникот на брод укрца како член на посада или искрца некое лице во пристаниште на странска држава во кое нема дипломатско или конзуларно претставништво од членот 14 став 3 од овој правилник односно ако заповедникот на брод изврши укрцување или искрцување во Југославија, по исклучок, надвор од седиштето на капетанијата на пристаништето, тоа укрцување односно искрцување ќе го запише во пописот на посадата на бродот а потоа во бродскиот дневник и во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување во која наместо заверката од членот 14 ст. 2 и 3 на овој правилник ќе внесе белешка дека укрцувањето односно искрцувањето е запишано во бродскиот дневник, со назначување на страницата на бродскиот дневник во која е извршено запишувањето.

Ако во случаите од ставот 1 на овој член укрцување или искрцување на член на посада е извршено на пловило во влека или пловило во потискуван состав, старешината на пловилото ќе го запише тоа укрцување односно искрцување во пописот на посадата на тоа пловило и во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување, а заповедникот на бродот (теглач односно потискувач) — во бродскиот дневник. По извршеното запишување во бродскиот дневник заповедникот на бродот во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување ќе ја внесе белешката од ставот 1 на овој член.

По исклучок од одредбите на ставот 2 од овој член, ако старешината на пловило во влека односно на пловило во потискуван состав ќе укрца или искрца член на посадата за време додека пловилото не се наоѓа во пловидба на не постои можност податоците за укрцувањето односно искрцувањето да се внесат во бродскиот дневник на те-

лачот односно потискувачот, ќе се постапи на следниот начин:

1) во случај на укрцување на член на посада — старешина на пловилото на кое се укрцал член на посадата ќе го запише укрцувањето во пописот на посадата на тоа пловило и во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување, а податоците во книшката односно во дозволата во смисла на членот 14 ст. 2 и 3 од овој правилник ќе ги завери капетанијата на пристаништето во првото пристаниште во кое пловилото ќе вплови по пуштањето во пловидба, односно во странство — дипломатското или конзуларното претставништво од членот 14 став 3 од овој правилник;

2) во случај на искрцување на член на посада — старешина на пловилото од кое се искрцал член на посадата ќе го запише искрцувањето во пописот на посадата на тоа пловило, а врз основа на неговата потврда за извршеното запишување во пописот на посадата работната организација која е носител на правото на користење односно сопственикот на пловилото или бродарот ќе го запише искрцувањето во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување и за тоа ќе го извести органот на управата што ја издал книшката односно дозволата.

Член 16

При искрцување на член на посадата времето на траењето на службата на пловилото се запишува во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување со броеви и букви.

Член 17

Органите од членот 14 ст. 2 и 3 од овој правилник се должни да го известат органот на управата што ја издал бродарската книшка односно дозволата за укрцување за секоја заверка на податоци за укрцување или искрцување, внесени во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување, како и за податоците за извршениот лекарски преглед и за стечените квалификации на членовите на посадата.

Член 18

Ако странски државјанин, укрцан како член на посада на југословенско пловило, има исправа за укрцување издадена од орган на државата чиј е државјанин а бара во таа исправа да се внесат податоци за траењето на запослувањето на југословенското пловило, заповедникот на бродот односно старешина на пловилото е должен тие податоци да ги внесе во исправата за укрцување и да ги потврди со свој потпис и со печатот на пловилото.

Во поглед заверувањето на податоците од ставот 1 на овој член важат одредбите на членот 14 ст. 2 до 4 и членот 15 од овој правилник.

Член 19

Ако имателот на бродарска книшка односно дозвола за укрцување го промени името или презимето, порано запишаното име или презиме во бродарската книшка односно во дозволата за укрцување ќе се прецрта со црвено мастило а над него ќе се запише новото.

III. Заменивање на бродарска книшка и дозвола за укрцување

Член 20

Бродарската книшка односно дозволата за укрцување ќе се замени со нова:

- 1) кога рубриките предвидени за запишување податоци ќе се исполнат со податоци;
- 2) кога ќе се изаби во таа мера што да стане неупотреблива;
- 3) кога ќе се загуби.

Член 21

Лицето што бродарската книшка односно дозволата за укрцување ќе ја загуби или на друг начин ќе остане без неа, должно е загубата на книшката односно дозволата веднаш да му ја пријави на органот што ја издал.

Член 22

Во новата бродарска книшка се внесуваат сите податоци за поранешните укрцувања.

Ако порано издадената бродарска книшка е пополнета или станала неупотреблива, податоците за поранешните укрцувања што таа ги содржи се пренесуваат во новата книшка, со назначување на бројот и датумот на издавањето на старата книшка и органот што ја издал.

Член 23

Ако новата бродарска книшка односно дозвола за укрцување се издава од причината што порано издадената книшка односно дозвола е пополнета или станала неупотреблива, порано издадената бродарска книшка односно дозвола за укрцување се одзема и се уништува.

IV. Казнени одредби

Член 24

Со парична казна до 1.000 динари ќе се казни за прекршок на внатрешна пловидба работна организација или друго правно лице што е носител на право на користење на пловило ако на пловилото укрца за заповедник на бродот односно за старешина на пловилото лице без бродарска книшка односно без дозвола за укрцување или лице со неважечка бродарска книшка односно дозвола за укрцување.

За дејствието од ставот 1 на овој член ќе се казни за прекршок на внатрешна пловидба и одговорното лице во работната организација или во друго правно лице со парична казна до 300 динари.

Член 25

Со парична казна до 300 динари ќе се казни за прекршок на внатрешна пловидба физичко лице што е сопственик на пловило ако на пловилото укрца за заповедник на бродот односно за старешина на пловилото лице без бродарска книшка односно без дозвола за укрцување или лице со неважечка бродарска книшка односно дозвола за укрцување.

Член 26

Со парична казна до 300 динари ќе се казни за прекршок на внатрешна пловидба заповедник на брод односно старешина на пловило:

- 1) ако прими за член на посада лице со неважечка бродарска книшка односно дозвола за укрцување;

2) ако во бродарска книшка односно во дозвола за укрцување не ги внесе податоците што е должен да ги внесе или внесе неточни податоци.

V. Пресудни и завршни одредби

Член 27

Бродарските книшки и дозволите за укрцување издадени врз основа на порано важечките преники важат додека не бидат заменети со нови бродарски книшки односно дозволите за укрцување.

Член 28

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за бродарските книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 6/59) и Упатството за извршување на Правилникот за бродарските книшки („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/60).

Член 29

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 353/3
29 февруари 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за стопанство,
др Боривоје Јелиќ, с. р.

(Прва страна на кориците)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

БРОДАРСКА КНИШКА

(Втора страна на кориците останува празна)

(Прва внатрешна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

Ознака и број на серијата _____

У бр. _____

БРОДАРСКА КНИШКА

Презиме _____

Име _____

Татково име _____

Датум (ден, месец и година) на раѓањето _____

Место, општина и република на раѓањето _____

Живеалиште _____ (општина и република)

Има _____ страници

(Втора внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 cm)

(Потпис на имателот на бродарската книшка)

Оваа книшка е издадена од _____

Во _____ на _____ 19__

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Трета внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

КРВНА ГРУПА

Презиме, име и татково име _____

Година на раѓањето _____

Крвна група _____

Rh _____

Во _____ на _____ 19__

М. П.

(Потпис на лекарот)

ПОТВРДА

ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____

на _____ 19__, имателот на оваа

книшка е способен за вршење работи на пловилото,

и тоа: работи на палуба — работи на машина — оп-

шти работи.

Во _____ на _____ 19__

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Четврта и петта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

Ознака и број на серијата _____

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО

ЖЕНА

Презиме, име и татково име _____

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето _____

(Место за две фотографии во големина 6 X 4,5 cm)

КРВНА ГРУПА

Презиме, име и татково име _____

Година на раѓањето _____

Крвна група _____

Rh _____

Во _____ на _____ 19__

М. П.

(Потпис на лекарот)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19__,

_____ е способна за престо-

(Презиме, име и татково име)

јување на пловилото.

Во _____ на _____ 19__

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Шеста и седма внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

Ознака и број на серијата _____

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО

ДЕТЕ

Презиме, име и татково име _____

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето _____

(Место за две фотографии во големина 6 × 4,5 cm)

КРВНА ГРУПА

Презиме, име и татково име _____

Година на раѓањето _____

Крвна група _____

Rh _____

Bo _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на лекарот)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19—,

_____ е способен-способна за
(Презиме, име и татково име)

престојување на пловилото.

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Осма и деветта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

Ознака и број на серијата _____

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО
ТАТКО НА ЧЛЕН НА ПОСАДАТА

Презиме, име и татково име _____

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето _____

(Место за две фотографии во големина 6 × 4,5 cm)

КРВНА ГРУПА

Презиме, име и татково име _____

Година на раѓањето _____

Крвна група _____

Rh _____

Bo _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на лекарот)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19—,

_____ е способен за престо-
(Презиме, име и татково име)

јување на пловилото.

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Десетта и единаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

Ознака и број на серијата _____

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО
МАЈКА НА ЧЛЕН НА ПОСАДАТА

Презиме, име и татково име _____

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето _____

(Место за две фотографии во големина 6 × 4,5 cm)

КРВНА ГРУПА

Презиме, име и татково име _____

Година на раѓањето _____

Крвна група _____

Rh _____

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на лекарот)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19—,

_____ е способна за престо-
(Презиме, име и татково име)
јување на пловилото.

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Дванаесетта и тринаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

Ознака и број на серијата _____

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО
ТАТКО ОД БРАЧНИОТ ДРУГАР НА ЧЛЕН НА
ПОСАДАТА

Презиме, име и татково име _____

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето _____

(Место за две фотографии во големина 6 × 4,5 cm)

КРВНА ГРУПА

Презиме, име и татково име _____

Година на раѓањето _____

Крвна група _____

Rh _____

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на лекарот)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19—,

_____ е способен за престо-
(Презиме, име и татково име)
јување на пловилото.

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Четиринаесетта и петнаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

Ознака и број на серијата _____

ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО
МАЈКА ОД БРАЧНИОТ ДРУГАР НА ЧЛЕН НА
ПОСАДАТА

Презиме, име и татково име _____

КРВНА ГРУПА

Датум (ден, месец и година) и место на раѓањето _____

Презиме, име и татково име _____

Година на раѓањето _____

Крвна група _____

Rh _____

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на лекарот)

(Место за две фотографии во големина 6 × 4,5 cm)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____ 19--

(Презиме, име и татково име) е способна за престо-

јување на пловилото.

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Шеснаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ОСПОСОВУВАЊЕ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Имателот на оваа книшка е оспособен во внатрешната пловидба за _____

врз основа на _____ издадено од _____

_____ под бр. _____ на _____

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

ОСПОСОВУВАЊЕ ВО ВНАТРЕШНАТА ПЛОВИДБА

Имателот на оваа книшка е оспособен во внатрешната пловидба за _____

врз основа на _____ издадено од _____

_____ под бр. _____ на _____

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Седумнаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА ПОСАДАТА

Имателот на оваа книшка _____ (Презиме, име и татково име)

е прегледан од _____

(Назив и седиште на здравствената _____, та врз основа на извршениот преглед е ут-

врдено дека е способен за вршење работи на пловилото, и тоа на: работи на палуба -- работи на машина -- општи работи

Лекарски дневник бр. _____

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на лекарот)

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА ПОСАДАТА

Имателот на оваа книшка _____ (Презиме, име и татково име)

е прегледан од _____

(Назив и седиште на здравствената _____, та врз основа на извршениот преглед е ут-

врдено дека е способен за вршење работи на пловилото, и тоа на: работи на палуба -- работи на машина -- општи работи.

Лекарски дневник бр. _____

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на лекарот)

(Осумнаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО_____ е прегледан-прегледана од
(Презиме, име и татково име)

(Назив и седиште на здравствената установа)

та врз основа на извршениот преглед е утврдено дека
е способен-способна за престојување на пловилото.

Лекарски дневник бр. _____

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на лекарот)

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД НА ЧЛЕН НА СЕМЕЈСТВОТО_____ е прегледан-прегледана од
(Презиме, име и татково име)

(Назив и седиште на здравствената установа)

та врз основа на извршениот преглед е утврдено дека
е способен-способна за престојување на пловилото.

Лекарски дневник бр. _____

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на лекарот)

(Деветнаесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата - _____

ВИЗИ

(Дваесетта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

УКРЦУВАЊА ДО ИЗДАВАЊЕТО НА КНИШКАТА

Реден број	Време на траењето од _____ до _____	Во својство	Име или ознака на пловилото	Вид на пловилото	Вид на машината	KS

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Дваесет и прва внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

УКРЦАН

Во пристаништето _____ на _____ 19--

На пловилото _____

Пристаниште на припадноста на пловилото _____

Вид на пловилото _____

Во својство _____

Врз основа на налогот за укрцување _____

(Потпис на заповедникот на бродот-старешината на пловилото)

Се сложува со податоците од Пописот на посадата

издадени од _____ во _____

под бр. _____ на _____ 19--

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на овластеното лице на капетанијата на пристаништето односно на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во странство)

ИСКРЦАН

Во пристаништето _____ на _____ 19--

Врз основа на налогот за искрцување _____

Службата изнесува _____ години _____

месеци _____ дена.

(Потпис на заповедникот на бродот-старешината на пловилото)

Во _____ на _____ 19--

М. П.

(Потпис на овластеното лице на капетанијата на пристаништето односно на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во странство)

(Дваесет и втора внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА**УКРЦАН**

Реден број	Место и датум на укрцувањето	Пловило и вид	Во својство	Врз основа на налогот	Заповедник на бродот-старешина на пловилото

(Дваесет и четврта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА**ИСКРЦАН**

Реден број	Место и датум на искрцувањето	Пловило и вид	Во својство	Врз основа на налогот	Заповедник на бродот-старешина на пловилото

(Дваесет и четврта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ОДЗЕМАЊЕ НА ОВЛАСТУВАЊЕТО

(Дваесет и петта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____
ЗАБЕЛЕШКИ

(Прва страна на кориците)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

ДОЗВОЛА ЗА УКРЦУВАЊЕ

(Втора страна на кориците останува празна)

(Прва внатрешна страна)

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА
ЈУГОСЛАВИЈА

Грб на СФРЈ

Ознака и број на серијата _____

У бр. _____

ДОЗВОЛА ЗА УКРЦУВАЊЕ

Презиме _____

Име _____

Татково име _____

Датум (ден, месец и година) на раѓањето _____

Место и држава на раѓањето _____

Место и држава на живеалиштето _____

Државјанство _____

Има _____ страници

(Втора внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

(Место за две фотографии во големина 6 × 4,5 cm)

(Потпис на имателот на дозволата за укрцување)

Оваа дозвола е издадена од _____

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Трета внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

КРВНА ГРУПА

Презиме, име и татково име _____

Крвна група _____

Rh _____

Во _____ на _____ 19—

М. П.

(Потпис на лекарот)

ПОТВРДА ЗА ЛЕКАРСКИОТ ПРЕГЛЕД

Според лекарското уверение издадено од _____

во _____ под бр. _____ на _____
19—, имателот на оваа дозвола е способен за вршење
работи на пловилото, и тоа: работи на палуба — ра-
боти на машина — општи работи.Во _____ на _____ 19—
М. П.

(Потпис на овластеното лице)

(Четврта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

Имателот на оваа дозвола _____
(Презиме, име и татково име)е прегледан од _____
(Назив и седиште на здравствената_____ та врз основа на извршениот преглед е утвр-
установа)дено дека е способен за вршење работи на плови-
лото, и тоа: работи на палуба — работи на машина
— општи работи.

Лекарски дневник бр. _____

Во _____ на _____ 19—
М. П.

(Потпис на лекарот)

КОНТРОЛЕН ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕД

Имателот на оваа дозвола _____
(Презиме, име и татково име)е прегледан од _____
(Назив и седиште на здравствената_____ та врз основа на извршениот преглед е утвр-
установа)дено дека е способен за вршење работи на плови-
лото, и тоа: работи на палуба — работи на машина
— општи работи

Лекарски дневник бр. _____

Во _____ на _____ 19—
М. П.

(Потпис на лекарот)

(Петта внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

УКРЦАН

Во пристаништето _____ на _____ 19—

На пловилото _____

Пристаниште на припадноста на пловилото _____

Вид на пловилото _____

Во својство _____

Врз основа на налогот за укрцување _____

(Потпис на заповедникот на бро-
дот-старешината на пловилото)Се сложува со податоците од Пописот на посадата
издадени од _____ во _____

под бр. _____ на _____ 19—

Во _____ на _____ 19—

(Потпис на овластеното лице на
капетанијата на пристаништето
односно на југословенското ди-
пломатско или конзуларно прет-
ставништво во странство)

М. П.

ИСКРЦАН

Во пристаништето _____ на _____ 19____

Врз основа на налогот за искрцување _____

Службата изнесува _____ години _____

месеци _____ дена.

(Потпис на заповедникот на бродот-старешината на пловилото)

Bo _____ Ha _____ 19____

(Потпис на овластеното лице на капетанијата на пристаништето односно на југословенското дипломатско или конзуларно претставништво во странство)

М. П.

(Шеста внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА
УКРЦАН

Реден број	Место и датум на укрцувањето	Пловидо и вид	Во свој- ство	Врз основа на налогот	Заповедник на бродот-старе- шина на пло- вилото

(Седма внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЛИНИСКИ ПЕРСОНАЛ И СЛУЖБА ВО СМЕНА
ИСКРЦАН

Реден број	Место и датум на искрпува- њето	Пловидо и вид	Во свој- ство	Врз основа на излогот	Заповедник на бродот-старе- шица на плов- идото

(Осма внатрешна страна)

Ознака и број на серијата _____

ЗАБЕЛЕШКИ

123.

Врз основа на членот 61 став 3 и членот 165 точка 6 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 31/64, 28/66, 1/67 и 54/67), сојузниот секретар за финансии пропишува

УПАТСТВО

**ЗА НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ИЗ-
ВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ И ЗА НАЧИНОТ И
РОКОВИТЕ ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТА-
ИТЕ ЗА ИЗВРШУВАЊЕТО НА БУЏЕТОТ**

1. Евиденција за извршувањето на буџетот води, според одредбата на членот 61 став 1 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за извршувањето на буџетот.

Општествено-политичката заедница може, според одредбата на членот 61 став 2 од Основниот закон за финансирање на општествено-политичките заедници, да се спогоди со Службата на општественото книговодство евиденцијата за извршувањето на буџетот да ја води таа служба.

2. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот се обезбедуваат сите податоци за остварените приходи и податоци за извршениот распоред на приходите и за користењето на распоредените приходи, што се предвидени во билансот на буџетот и во посебниот дел од буџетот според Упатството за начинот на искажувањето на приходите и за нивното распределување во буџетот на општествено-политичката заедница („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/67), на начинот определен со ова упатство.

По исклучок од ставот 1 на оваа точка, во евиденцијата за извршувањето на буџетот, во рамките на евиденцијата за користењето на распоредените средства во основната намена: „01. Дејност образование и воспитување“ и во основната намена: „04. Социјални грижи“, посебно се обезбедуваат податоци за средствата што од средствата на буџетот општествено-политичката заедница им ги отстапува на заедниците на образованието односно на фондот за непосредна детска заштита како дополнителни средства за нивното финансирање. Заради искажување на овие податоци во образецот: „Б-1. Извештај за приходите и општиот распоред на приходите во буџетот на општествено-политичката заедница“ во основната намена: „01. Дејност образование и воспитување“ и во основната намена: „04. Социјални грижи“, се воведуваат нови распоредни подгрупи, и тоа:

1) во основната памена: „01. Дејност образование и воспитување“ во новите распоредни подгрупи се искажуваат средствата што општествено-политичката заедница им ги отстапува на заедниците на образованието како дополнителни средства, според членот 2 став 3 од Општиот закон за финансиските средства за образование и воспитување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/66 и 1/67), во процент од сите или од одделни приходи на буџетот односно средства што општествено-политичката заедница им ги отстапува на заедниците на образованието во определен износ од остварените приходи на буџетот;

2) во основната намена: „04. Социјални грижи“ во новите распоредни подгрупи се искажуваат средствата што општествено-политичката заедница му ги отстапува на фондот за непосредна детска заштита како дополнителни средства, според членот 4 од Општиот закон за финансирање на определени форми на општествена заштита на децата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 54/67), во процент од сите или одделни приходи на буџетот односно средства што општествено-политичката заедница му ги отстапува на фондот за непосредна детска заштита во определен износ од остварените приходи на буџетот.

3. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот приходите се водат по потформи, форми и видови приходи на начинот на кој се искажани приходите во билансот на буџетот според Упатството за начинот на искажувањето на приходите и за нивното распоредување во буџетот на општествено-политичката заедница.

Приходите остварени од придонеси на средствата за заедничката потрошувачка, општествено-политичките заедници, што го вовеле овој придонес според чл. 1 и 2 од Основниот закон за придонесот на средствата за заедничката потрошувачка („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/67), ги искажуваат во извештајот за извршувањето на буџетот во форма на приходи: „62. Други разни приходи“ видови: „6. Приходи на органите и други разни приходи“.

4. Во евиденцијата за извршувањето на буџетот користењето на распоредените приходи се води по позициите на посебниот дел на буџетот. На секоја картичка на која се води извршување на посебниот дел на буџетот се назначува распоредната група и распоредната подгрупа од општиот распоред на приходите на билансот на буџетот.

Состојбата на одделни групи на извршениот распоред на приходите се добива со собирање на оделни позиции и на соодветните подгрупи на распоредот на приходите, а состојбата на основните намени — со собирање на соодветните распоредни групи. Состојбата на остварените одделни форми на приходи се добива со собирање на потформите на приходите, а состојбата на одделни видови приходи — со собирање на формите на приходи.

Распоредот на делот на приходите кој се врши во процент од сите приходи или во процент од оделни приходи, а кој во посебниот дел на буџетот не се распоредува и не се предвидува (како што е издвојување делови од оделни приходи во процент за фондовите на општествено-политичката заедница или на посебни сметки), се води по распоредните групи и распоредните подгрупи што се предвидени во општиот распоред на приходите на билансот на буџетот.

5. Книжењето во евиденцијата за извршувањето на буџетот се врши врз основа на исправите (налози и спецификации) приложени кон дневниот извод на жиро-сметката на буџетот на општествено-политичката заедница.

6. Евиденцијата за извршувањето на буџетот се заклучува на крајот на секој месец со состојбата на последниот ден во месецот.

Органот на управата на општествено-политичката заедница што ја води евиденцијата за извршувањето на буџетот е должен по истекот на секој месец, а најдоцна до секој 6-ти во наредниот месец, да ѝ достави извештај за извршувањето на буџетот на Службата на општественото книговодство кај која се води жиро-сметката на буџетот на општествено-политичката заедница.

Во извештајот за извршувањето на буџетот се искажува состојбата на остварените приходи и на извршениот распоред на приходите почнувајќи од 1 јануари на годината за која се составува извештајот заклучно со месецот за кој се поднесува извештајот.

Извештајот за извршувањето на буџетот се составува на образецот Б-1 Извештај за приходите и општиот распоред на приходите во буџетот на општествено-политичката заедница, кој е отпечатен кон ова упатство и е негов составен дел.

Заради овозможување механиграфска обработка на податоците, образецот од ставот 4 на оваа точка работните организации што го издаваат можат да го печатат според димензиите и другите технички услови што ќе ги определи Службата на општественото книговодство — Главна централа.

7. Ако општествено-политичката заедница во текот на годината ѝ го довери на Службата на општественото книговодство водењето на евиденцијата за извршувањето на буџетот односно ако органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за извршување на буџетот го преземе во текот на годината од Службата на општественото книговодство водењето на евиденцијата за извршувањето на буџетот, Службата на општественото книговодство односно органот на управата на општествено-политичката заедница што во текот на годината го презел водењето на евиденцијата за извршувањето на буџетот должен е во својата евиденција за извршувањето на буџетот да ја обезбеди состојбата на извршувањето на буџетот и сите промени почнувајќи од 1 јануари на годината за која се составува извештајот за извршувањето на буџетот.

8. Врз основа на податоците од образецот Б-1 Извештај за приходите и општиот распоред на приходите во буџетот на општествено-политичката заедница, Службата на општественото книговодство составува збирни извештаи за извршувањето на буџетот на општествено-политичките заедници на начинот и во роковите што, во спогодба со таа служба, ќе ги утврди Сојузниот секретаријат за финансии.

9. Органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за извршување на буџетот ќе ѝ достави на Службата на општественото книговодство кај која има жиро-сметка на буџетот, во рок од 15 дена од денот на донесувањето на буџетот, преглед на предвидените приходи и на општиот распоред на приходите во билансот на буџетот за текуштата година.

Прегледот на предвидените приходи и на општиот распоред на приходите на буџетот, органот на управата на општествено-политичката заедница надлежен за извршување на буџетот го составува според редните броеви, формите и потформите на приходите односно според редните броеви, распоредните групи и распоредните подгрупи искажани во образецот: „Б-1 Извештај за приходите и општиот распоред на приходите во буџетот на општествено-политичката заедница“.

Врз основа на податоците од доставените прегледи според ставот 2 на оваа точка Службата на општественото книговодство ќе состави збирен преглед на предвидените приходи и на извршениот распоред на приходите во буџетите на општествено-политичките заедници на начинот и во роковите што, во спогодба со таа служба, ќе ги утврди Сојузниот секретаријат за финансии.

10. Со денот на влегувањето во сила на ова упатство престанува да важи Упатството за начинот на водење евиденција за извршувањето на буџетот и за начинот и роковите за доставување на извештаите за извршувањето на буџетот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67).

11. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 5-1663/1
25 февруари 1968 година
Белград

Сојузен секретар
за финансии,
Јанко Смоле, с. р.

Образец Б-1

(Назив и седиште)

ИЗВЕШТАЈ

ЗА ПРИХОДИТЕ И ОПШТИОТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ ВО БУЏЕТОТ НА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКАТА ЗАЕДНИЦА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1 ЈАНУАРИ ДО _____ 196— ГОДИНА

I. ПРИХОДИ

Реден број	Форма на приходи	Пот-форма на приходи	В и д п р и х о д и	Извос
1	2	3	4	5
Вид 1. Придонеси				
001	11	111	Придонес од личниот доход од работен однос	
002		112	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од работен однос на пошироката општествено-политичка заедница	
003			Вкупно формата на приходи 11.	
004	12	121	Придонес од личниот доход од земјоделска дејност	
005		122	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од земјоделска дејност на пошироката општествено-политичка заедница	
006			Вкупно формата на приходи 12.	
007	13	131	Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности	
008		132	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности на пошироката општествено-политичка заедница	
009		133	Придонес од личниот доход од самостојно вршење занаетчиски и други стопански дејности, кој се плаќа во паушален износ и кој се плаќа во процент од остварениот бруто-приход	
010			Вкупно формата на приходи 13.	
011	14	141	Придонес од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги	
012		142	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од самостојно вршење интелектуални услуги на пошироката општествено-политичка заедница	
013			Вкупно формата на приходи 14.	
014	15	151	Придонес од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања	
015		152	Учество во приходите од придонесот од личниот доход од авторски права, патенти и технички унапредувања на пошироката општествено-политичка заедница	
016			Вкупно формата на приходи 15.	
017	16		Придонес од вкупниот приход на граѓаните	
018	17		Придонес од превозничка дејност на странски превозници	
019			Вкупно видот 1. Придонеси	
Вид 2. Даноци				
020	21	211	Данок на промет на стоки на мало	
021		212	Данок на промет на надоместоци за услуги	
022		213	Данок на промет на недвижности и права	
023		214	Додатен данок на промет на стоки на мало	
024		215	Учество во сојузниот данок на промет на стоки на мало	

1	2	3	4	5
025		216	Учество во приходите од републичкиот данок на промет	
026			Вкупно формата на приходи 21.	
027	22		Данок на приход од згради	
028	23		Данок на приход од имот и имотни права	
029	24		Данок на орудија за производство во земјоделството и на хибридна лоза	
030	25		Данок на приход остварен со употреба на дополнителна работа на други лица	
031	26		Данок на наследства и подароци	
032	27		Данок на добивка на странски изведувачи на инвестициони работи	
033	28		Данок на добивка на странски лица што вложуваат средства во домашни стопански организации заради заедничко работење	
034			Вкупно видот 2. Даноци	
Вид 3. Такси				
035	31		Административни такси	
036	32		Комунални такси	
037	33		Судски такси	
038	34		Конзуларни такси	
039	35		Царински такси	
040			Вкупно видот 3. Такси	
Вид 4. Царина				
041	41		Царина	
Вид 5. Приходи според посебни сојузни прописи				
042	51		Придонес за користење градско земјиште	
043	52		Парични казни	
044			Вкупно видот 5. Приходи според посебни сојузни прописи	
Вид 6. Приходи на органите и други разни приходи				
045	61		Приходи на органите	
046	62		Други разни приходи	
047			Вкупно видот 6. Приходи на органите и други разни приходи	
Вид 7. Дополнителни средства				
048	71	711	Општи дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи	
049		712	Општи дополнителни средства во определен износ	
050			Вкупно формата на приходи 71.	
051	72	721	Наменски дополнителни средства во процент од сите или од одделни приходи	
052		722	Наменски дополнителни средства во определен износ	
053			Вкупно формата на приходи 72.	
054			Вкупно видот 7. Дополнителни средства	
Вид 8. Отстапени приходи за финасирање на градот				
055	81		Отстапени приходи за финансирање на градот во определен износ	

1	2	3	4	5
Вид 9. Пренесени средства				
056	91	Вишок на приходите по буџетот од претходната година		
057	92	Наплатени приходи од поранешните години		
058		Вкупно видот 9. Пренесени средства		
059		Вкупно приходите за распоред (видови 1 до 9)		
060		Позајмица од резервниот фонд		
061		Позајмица од фондот на општествено-политичката заедница		
062		Кредити кај банката		
063				
064				
065		Издвоени орочени средства		
066				
067		Вкупни средства = 059 плус 060 до 064 минус (065 плус 066)		

II. ОПШТ РАСПОРЕД НА ПРИХОДИТЕ

Реден број	Распоредна група	Распоредна подгрупа	Општ распоред на приходите	Износ
1	2	3	4	5
Основна намена 01. Дејност образование и воспитување				
068	01-1	01-1-1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи (освен за заедниците на образованието)	
069		01-1-3	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи на заедниците на образованието	
070	01-2	01-2-1	Средства распоредени во определен износ (освен за инвестиции и за заедниците на образованието)	
071		01-2-3	Средства распоредени во определен износ на заедниците на образованието	
072			Вкупно основната намена 01.	
Основна намена 02. Научна дејност				
073	02-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
074	02-2	02-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
075		02-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
076			Вкупно основната намена 02.	
Основна намена 03. Културно-просветна дејност				
077	03-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
078	03-2	03-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
079		03-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
080			Вкупно основната намена 03.	
Основна намена 04. Социјални грижи				
081	41-1	04-1-1	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи (освен за непосредна детска заштита)	
082		04-1-3	Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи на фондот за непосредна детска заштита	

1	2	3	4	5
083	04-2	04-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
084		04-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
085		04-2-3	Средства распоредени во определен износ на фондот за непосредна детска заштита	
086			Вкупно основната намена 04.	
Основна намена 05. Здравствена заштита				
087	05-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
088	05-2	05-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
089		05-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
090			Вкупно основната намена 05.	
Основна намена 06. Комунална дејност				
091	06-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
092	06-2	06-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
093		06-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
094			Вкупно основната намена 06.	
Основна намена 07. Работа на државните органи				
095	07-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
096	07-2	07-2-1	Средства распоредени во определен износ за редовна дејност	
097		07-2-2	Средства распоредени во определен износ за посебни намени (освен за инвестиции)	
098		07-2-3	Средства распоредени во определен износ за намени што не можат да се распоредат по други основни намени	
099			Вкупно основната намена 07.	
Основна намена 08. Народна одбрана				
100	08-2		Средства распоредени во определен износ	
Основна намена 09. Општи дополнителни средства за други општествено-политички заедници				
101	09-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
102	09-2		Средства распоредени во определен износ	
103			Вкупно основната намена 09.	
Основна намена 10. Наменски дополнителни средства за други општествено-политички заедници				
104	10-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
105	10-2		Средства распоредени во определен износ	
106			Вкупно основната намена 10.	
Основна намена 11. Финансирање на градот				
107	11-2		Средства распоредени во определен износ	

1	2	3	4	5
			Основна намена 12. Дејност на месните заедници	
108	12-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
109	12-2		Средства распоредени во определен износ	
110			Вкупно основната намена 12.	
			Основна намена 13. Дејност на општествено-политичките организации и здруженијата на граѓани	
111	13-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
112	13-2		Средства распоредени во определен износ	
113			Вкупно основната намена 13.	
			Основна намена 14. Несгопански инвестиции	
114	14-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
115	14-2	14-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	
116		14-2-22	Средства распоредени во определен износ за отплати на анuitети	
117		14-2-23	Средства распоредени во определен износ за исплати на обврските од поранешните години	
118			Вкупно основната намена 14.	
			Основна намена 15. Инвестиции во стопанството	
119	15-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
120	15-2	15-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	
121		15-2-22	Средства распоредени во определен износ за отплати на анuitети	
122		15-2-23	Средства распоредени во определен износ за исплати на обврските од поранешните години	
123			Вкупно основната намена 15.	
			Основна намена 16. Интервенции во стопанството	
124	16-1		Средства распоредени во процент од сите или од одделни приходи	
125	16-2	16-2-21	Средства распоредени во определен износ за текушти вложувања	
126		16-2-23	Средства распоредени во определен износ за исплати на обврските од поранешните години	
127			Вкупно основната намена 16.	
			Основна намена 17. Буџетски обврски од поранешните години	
128	17-2		Средства распоредени во определен износ	
			Основна намена 18. Издвојувања во резервниот фонд	
129	18-1		Средства распоредени во процент од приходите	
130	18-2		Средства распоредени во определен износ	
131			Вкупно основната намена 18.	
			Основна намена 19. Нераспоредени приходи (текушната буџетска резерва)	
132	19-2		Средства распоредени во определен износ	
133				
134				
135			Вкупно распоредени и нераспоредени приходи (основните намени 01 до 19 плус 133 плус 134)	
136			Состојба на жиро-сметката (067 минус 135)	

М. П.

(Датум)

(Потписи на овластените лица)

124.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТ ТА НА ГРАДЕЖНИШТВОТО

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Геомеханички испитувања:	
— Определување на конзистенцијата на почвата — — — — —	JUS U.B1.020
— Определување на промената на волуменот на почвата — — — — —	JUS U.B1.022
— Определување содржината на органски материи на почвата — — — — —	JUS U.B1.024
— Определување содржината на карбонати на почвата — — — — —	JUS U.B1.026
— Определување притисната цврстина на почвата при едноаксионална компресија — — — — —	JUS U.B1.030

Испитување на конзистенцијата на бетонот со помош на Вебе-апарат JUS U.M8.054

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 18-1449/1
5 март 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

125.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА ДРУГИ УСЛОВИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ВИСОКОНАПОНСКИ ИЗОЛАТОРИ И СВЕТИЛКИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Стандардни услови за испитување на цврсти електрични изолациони материјали — — — — —	JUS N.A5.005
Изолациони потпори за напони над 1 kV. Испитување и преземање — — — — —	JUS N.F1.021
Изолатори за надземни водови. Капацитет изолатор K 146/255 — — — — —	JUS N.F1.112
Светилки за флуоресцентни цевки. Технички услови и испитувања — — — — —	JUS N.I.5.210

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 15-934/1
12 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

126.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ИЗОЛАЦИОНЕН МАТЕРИЈАЛ И КООРДИНАЦИЈА НА ИЗОЛАЦИЈАТА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Процена на термичката стабилност на електрични изолациони материјали. Насоки за приготвување на постапката за испитување — — — — — JUS N.A5.110

Насоки за координација на изолацијата во високонапонски постројки JUS N.B6.031

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се применуваат од 1 јули 1968 година.

Бр. 15-935/1
12 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

127.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТ ТА НА ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на текстил:	
Определување на pH на водениот екстракт на текстил и на разликата на pH на неразблажениот и разблажениот воден екстракт — — — — —	JUS F.S3.008
Квантитативно определување на составот на мешавина на повеќе видови текстилни влакна. Општи одредби — — — — —	JUS F.S3.101

Определување содржината на памук во мешавина со полиакрилонитрилни влакна. Постапка со азотна киселина — — — — — JUS F.S3.111

Определување содржината на памук во мешавина со полиестерски влакна. Постапка со нитробензен — — — — — JUS F.S3.112

Определување содржината на полиестерски влакна во мешавина со памук. Постапка со сулфурна киселина — — — — — JUS F.S3.113

Определување содржината на памук во мешавина со вискозни влакна. Постапка со мешавина на мравска киселина и цинкхлорид — — — — — JUS F.S3.114

Определување содржината на вискозни влакна во мешавина со волна. Постапка со калиумхидроксид — — — — — JUS F.S3.115

Определување содржината на памук во мешавина со ацетатни 2 1/2 влакна. Постапка со ацетон — — — — — JUS F.S3.116

Определување содржината на полиестерски влакна во мешавина со волна. Постапка со натриумхипохлорит — — — — — JUS F.S3.117

Определување содржината на памук во мешавина со полиамидни 6-влакна. Постапка со мравска киселина — — — — — JUS F.S3.118

Определување содржината на вискозни влакна во мешавина со полиакрилонитрилни влакна. Постапка со диметилформамид — — — — — JUS F.S3.119

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 10-339/1
19 февруари 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

128.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ИСПИТУВАЊЕТО НА ХАРТИЈА И КАРТОН

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Испитување на хартија и картон. Определување на дебелината, волуменската маса и специфичниот волумен — — — — — JUS H.N8.205

Испитување на хартија. Определување на отпорноста спрема прскање — — — — — JUS H.N8.209

Испитување на хартија и картон. Определување на отпорноста спрема прскање според Мулен — — — — — JUS H.N8.210

Испитување на бранест и масивен картон и лепенка. Определување на отпорноста спрема прскање според Мулен — — — — — JUS H.N8.211

Испитување на хартија и картон. Определување на површинската апсорпција на вода (Методата Коб) — JUS H.N8.222

2. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенските стандарди од точката 1 на ова решение се задолжителни и влегуваат во сила на 1 јули 1968 година.

Бр. 08-1448/1
5 март 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

129.

Врз основа на членот 4 став 1 и членот 25 став 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/60 и 30/62), директорот на Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА СПОРТСКИ РЕКВИЗИТИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува југословенскиот стандард:

Спортеки реквизити. Санки, тип А JUS Z.D2.100

2. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Југословенскиот стандард од точката 1 на ова решение се применува од 1 јули 1968 година.

Бр. 06-842/1
5 март 1968 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод
за стандардизација,
Славољуб Виторовиќ, с. р.

130.

Врз основа на членот 38 став 1 точка 4 од Основниот закон за организацијата и финансирањето на социјалното осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/65, 57/65, 29/66, 52/66, 12/67 и 54/67) и членот 31 став 3 од Основниот закон за пензиското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/64, 56/65, 14/66, 1/67, 18/67, 31/67 и 54/67), Собранието на Југословенската заедница на социјалното осигурување донесува

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА НАЈВИСОКИОТ ИЗНОС НА ПЕНЗИСКИОТ ОСНОВ ОДНОСНО НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ОД КОЈ МОЖЕ ДА ИМ СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА НА ВОЕНИТЕ ОСИГУРЕНИЦИ

1. Највисокиот износ на пензискиот основ односно на личниот доход од кој може да им се определи пензија на воените осигуреници според Основ-

ниот закон за пензиското осигурување и Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/65, 14/66, 1/67 и 23/67) се определува во височина од 3.300 динари.

2. Според највисокиот износ на пензискиот оснoв односно на личниот доход од точката 1 на оваа одлука надлежните заводи за социјално осигурување ќе извршат, по службена должност, пресметување на новите износи на пензиите определени до денот на влегувањето во сила на оваа одлука. По извршеното пресметување на пензиите ќе се исплати разликата помеѓу поракениот и новиот износ на пензијата почнувајќи од 1 јануари 1967 година, односно од подоцнежниот ден од кој припаѓа правото на пензија.

3. Со денот на влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката за определување на највисокиот износ на пензискиот оснoв односно на личниот доход од кој може да им се определи пензија на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/66 и 24/66).

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

СК бр. 10/68
20 февруари 1968 година
Белград

Собрание на Југословенската заедница на социјалното осигурување

Потпретседател,
Васо Трикиќ, с. р

131.

Врз основа на членот 11 став 2 од Законот за посебниот начин на намирување определени долгови на корисниците на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 9/68), во врска со членот 76 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/67 и 52/67), генералниот директор на Службата на општественото книговодство прописува

УПАТСТВО

ЗА ПОСТАПКАТА ЗА НАМИРУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ ДОГОВИ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА

1. Корисниците на општествени средства од членот 1 на Законот за посебниот начин на намирување определени долгови на корисниците на општествени средства (во понатамошниот текст: Законот) составуваат посебни списоци на долговите и посебно списоци на побарувањата од членот 2 на Законот според одредбите на ова упатство.

Во списоците се внесуваат ненамирените долгови и ненаплатените побарувања, што втасале до 15 февруари 1968 година и кои до тој ден не се оспорени во спор кај надлежен суд.

Во списоците на ненамирените долгови и ненаплатените побарувања не се внесуваат долгови односно побарувања од корисниците на општествени средства и други лица што не се вклучени во меѓусебна пресметка според Законот.

2. Списокот на долговите содржи:

- 1) реден број;
- 2) назив на доверителот;
- 3) седиште на доверителот;
- 4) број на жиро-сметката на доверителот;
- 5) ден на втасаноста;
- 6) износ на долгот во полн износ;
- 7) забелешка.

3. Во списокот на долговите се внесуваат податоци за секој одделен долг евидентиран во книгите на корисникот на општествени средства, и тоа по хронолошки ред според рокот на втасаноста. Ако со ист рок на втасаност има повеќе долгови на ист доверител, сите такви долгови се искажуваат во еден износ.

Долговите за чија наплата се издадени судски решенија за дозвола за извршување, се внесуваат во списокот на истиот начин како и другите долгови. За овие долгови во колоната 7 на списокот се внесуваат податоци за судот кој го донесол решението и за бројот и датумот на тоа решение.

4. Ако е вкупниот износ на ненамирените долгови помал од вкупниот износ на ненаплатените побарувања, во списокот на долговите се внесуваат податоците во еден износ за еден доверител а не поединечни износи според рокот на втасаноста.

5. Списокот на побарувањата содржи исти податоци како и списокот на долговите, со тоа што наместо зборот: „доверителот“ под 2, 3 и 4 во списокот се става зборот: „должникот“, а под 6 наместо зборот: „долгот“ се става зборот: „побарувањето“ и што во списокот не се внесуваат податоци за денот на втасаноста на побарувањето.

Податоците за побарувањата се искажуваат во списокот на побарувањата по одделни должници така што сите ненаплатени побарувања од еден должник да се искажуваат во еден износ.

6. Работните организации и заедниците и здруженијата на работните организации што немаат ненаплатени побарувања, туку имаат ненамирени долгови, не составуваат и не поднесуваат список на долговите од членот 2 на Законот.

Корисник на општествени средства кој има само ненаплатени побарувања, не составува и не поднесува список на побарувањата од членот 2 на Законот.

Општествено-политичките заедници и нивните органи составуваат и поднесуваат список на ненамирените долгови, на изминот од точката 3 на ова упатство, за сите ненамирени долгови, без оглед на тоа дали имаат или немаат ненаплатени побарувања.

7. Вирманските налози што ѝ се поднесуваат со списоците на надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство во смисла на членот 4 од Законот, корисниците на општествени средства ги издаваат на образецот бр. 50 — Општ налог за пренос, на товар на својата посебна сметка за намирување на долговите во корист на посебната сметка на своите доверители.

На налозите од ставот 1 на оваа точка се става во горниот дел на сите примероци од налогот видна ознака „КЛИРИНГ“.

8. Службата на општественото книговодство, врз основа на извештаите од банките од членот 3 став 5 на Законот, составува список на корисниците на општествени средства чии барања банката ги има конечно одбиено.

Списокот од ставот 1 на оваа точка Службата на општественото книговодство им го доставува на сите корисници на општествени средства што учествуваат во пресметката до 24 април 1968 година.

9. Корисникот на општествени средства, врз основа на списоците од точката 8 на ова упатство, должен е во своите списоци, поднесени до надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство во смисла на членот 4 од Законот, да ги брише износите на долговите и побарувањата од сите корисници на општествени средства чии барања се конечно одбени.

Врз основа на исправка извршена во смисла на ставот 1 од оваа точка корисникот на општествени средства е должен да ги повлече налозите за овие доверители што се бришани од списокот, односно да издаде нови налози до височината на вкупниот износ на побарувањата.

Исправки и усогласување во смисла на ст. 1 и 2 на оваа точка, корисниците на општествени средства се должни да извршат до 27 април 1968 година.

10. Намирувањето на долговите според Законот се врши на посебна сметка бр. 617 — Посебни сметки на корисниците за намирување на меѓусебните долгови, во рамките на која му се отвора посебна сметка на секој корисник на општествени средства кој учествува во пресметката.

На вирманските налози од точката 7 на ова упатство бројната ознака на сметката мора да содржи и ознака на посебната сметка за намирување на долговите. На пример, за редовната жиро-сметка на корисникот 608-1-3514, ознака на посебната сметка е: 608-617-1-3514; за корисникот чија жиро-сметка има ознака 101-3-15, ознаката на посебната сметка е: 101-617-3-15.

Книжењето на промените во долговите и побарувањата на посебните сметки на корисниците на општествени средства се врши и на посебната сметка бр. 627 — Посебни сметки на деловните банки за намирување на меѓусебните долгови, во рамките на која и се отвора посебна сметка на секоја деловна банка чии депоненти учествуваат во пресметката.

11. Службата на општественото книговодство на посебните сметки на корисниците на општествени средства и банките, отворени во смисла на точката 10 од ова упатство, ќе ги книжи сите промени во долговите и побарувањата што произлегуваат од поднесените вирмански налози во смисла на точката 7 на ова упатство.

Книжењата од ставот 1 на оваа точка Службата на општественото книговодство ќе ги извоши до 6 мај 1968 година

12. Ако се утврди дека на посебната сметка на корисникот на општествени средства по извршеното книжење во смисла на точката 11 од ова упатство, се извршени вирмански налози во износ поголем отколку што има наплатено побарување, надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство ќе ја книжи негативната разлика на товар на сите расположиви средства на тој корисник во корист на неговата посебна сметка, врз основа на налозите издадени во смисла на членот 7 на Законот.

Книжењето на разликата во смисла на ставот 1 од оваа точка, надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство ќе го изврши на 17 мај 1968 година.

13. Ако со книжењето во смисла на точката 12 од ова упатство не може да се покрие износот на негативната разлика, надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство ќе ја книжи разликата на товар на сите расположиви средства на банката која што го усвоила барањето на односниот корисник на општествени средства според членот 2 на Законот, во корист на посебната сметка на односниот корисник.

Книжењето во смисла на ставот 1 од оваа точка, надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство ќе го изврши на 17 мај 1968 година.

14. Ако средствата на банката од точката 13 на ова упатство не се доволни, организационата единица на Службата на општественото книговодство ќе ја извести за тоа без одлагање таа банка, заради покривање на непокрисната разлика во смисла на членот 8 став 2 на Законот.

15. Организационата единица на Службата на општественото книговодство за износот на делот од вишокот на средствата на посебната сметка на банката кој ќе се искористи за давање кредити на други банки во смисла на членот 6 на Законот, врши пренос на посебната индивидуална партија на сметката бр. 627 на односната банка. Овој износ се пренесува во корист на кредитната сметка на односната банка во моментот на пуштањето на кредитот во тек на другата банка.

16. Ако е на посебната сметка на корисникот на општествени средства остварено побарување во износ поголем отколку што се издадени вирмански налози за намирување на долговите, надлежната организациона единица на Службата на општестве-

ното книговодство на товар на посебната сметка во корист на редовната жиро-сметка на тој корисник ќе го книжи вишокот на средствата, согласно со членот 10 на Законот.

17. Прометот од посебните сметки на корисникот на општествени средства надлежната организациона единица на Службата на општественото книговодство ќе го вклучи во прометот на жиро-сметките на тој корисник, по извршувањето сите книжења во смисла на ова упатство.

18. Корисниците на општествени средства можат во периодот на намирувањето на меѓусебните долгови и побарувања според одредбите на Законот од своите редовни сметки да ги вршат сите плаќања за намирување на долговите што не се опфатени со списокот на долговите.

Корисниците на општествени средства можат да вршат во смисла на ставот 1 на оваа точка намирување и на долговите опфатени со списокот на долговите, водејќи сметка за одредбите на членот 2 став 2 на Законот.

19. Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

О. бр. 16

11 март 1968 година
Белград

Генерален директор
на Службата на опште-
ственото книговодство,
Радован Макиќ, с. р.

132.

ИЗВЕШТАЈ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕ-
ЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА
ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОВОР НА СОЈУЗ-
НАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА
107 — ЛАЗАРЕВАЦ

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА

— Сојузен собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори во Изборната единица 107 — Лазаревац, па во смисла на членот 147 став 1, во врска со членот 158 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), поднесува

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБО-
РИ НА ПРАТЕНИК ЗА СОЈУЗНИОТ СОВОР НА
СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИ-
НИЦА 107 — ЛАЗАРЕВАЦ

I. Дополнителните избори на пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 107 — Лазаревац, распишани со Одлуката за распишување дополнителни избори за Сојузниот собор на Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 51/67), одржани се на 19 февруари 1968 година во сите општински собранија на подрачјето на Изборната единица 107 — Лазаревац.

Гласањето е вршено за кандидатите чии кандидатури се потврдени од Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 107 — Лазаревац и, во смисла на членот 85 од Законот за изборот на сојузните пратеници, навремено објавени.

Резултатот на изборите во општинските собранија го утврди Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 107 — Лазаревац на начинот пропишан во чл. 97, 98,

99, 101 и 102 од Законот за изборот на сојузните пратеници.

II. Дополнителните избори на пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 107 — Лазаревац од страна на избирачите се одржани на 3 март 1968 година и гласањето е вршено за пратеничките кандидати кои на 19 февруари 1968 година се избрани во општинските собранија, а чии имиња, како и изборната единица во која се избрани, се објавени во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 7/68.

III. Резултатот на изборите на пратеник за Сојузниот собор од страна на избирачите, Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 107 — Лазаревац го утврди на начинот пропишан во чл. 141, 143, 145 и 146 од Законот за изборот на сојузните пратеници.

IV. Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Републичката изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР Србија и Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 107 — Лазаревац.

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, што се однесуваат на дополнителните избори на пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 107 — Лазаревац, и не најде неправилности кои суштествено би влијаеле врз резултатот на изборите.

VI. Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 107 — Лазаревац го утврди следниот резултат од дополнителните избори, и тоа:

1. Изборна единица 107 — Лазаревац	
запишани избирачи — — — — —	94.402
гласале — — — — —	72.634
од тоа за кандидатите:	
1) Сретеновиќ Драгиша — — — — —	25.003
2) Нинковиќ Миливое — — — — —	15.944
3) Ѓаковиќ Милан-Ѓуро — — — — —	21.317
негласачки гласачки ливчиња — — — — —	10.370

За пратеник е прогласен **Сретеновиќ Драгиша**, од Памбуковица, кој доби најголем број гласови.

VII. Во прилог кон овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на овие дополнителни избори.

Бр. 18
7 март 1968 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р.

Членови:

Борислав Личеноски, с. р.; Александар Орландиќ, с. р.
др Ана Јурин-Жилиќ, с. р.; Марјан Орожен, с. р.

133.

ИЗВЕШТАЈ

ОД СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 56 — СКОПЈЕ II

ДО СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА
— Просветно-културен собор —

Белград

Сојузната изборна комисија ги прими изборните акти што се однесуваат на дополнителните избори одржани во Изборната единица 56 — Скопје II

II, та во смисла на членот 103 став 3, во врска со членот 158 од Законот за изборот на сојузните пратеници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67), поднесува

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РЕЗУЛТАТОТ НА ДОПОЛНИТЕЛНИТЕ ИЗБОРИ НА ПРАТЕНИК ЗА ПРОСВЕТНО-КУЛТУРНИОТ СОБОР НА СОЈУЗНАТА СКУПШТИНА ВО ИЗБОРНАТА ЕДИНИЦА 56 — СКОПЈЕ II

I. Дополнителните избори на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 56 — Скопје II, распишани со Одлуката за распишување дополнителни избори за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/68), одржани се на 5 март 1968 година.

II. Со спроведувањето на изборите, под надзор на Сојузната изборна комисија, раководеа Републичката изборна комисија за избор на сојузни пратеници на СР Македонија и Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 56 — Скопје II.

III. Гласањето е вршено за кандидатот чија кандидатура е потврдена од Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 56 — Скопје II и, во смисла на членот 85 од Законот за изборот на сојузните пратеници, навремено е објавена.

IV. Резултатот на изборите во наведената изборна единица го утврди надлежната општинска изборна комисија на начинот пропишан во чл. 97, 98, 100, 101 и 102 од Законот за изборот на сојузните пратеници.

V. Сојузната изборна комисија ги прегледа изборните акти, што се однесуваат на дополнителните избори на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 56 — Скопје II, и не најде неправилности што би влијаеле врз резултатот на изборите.

VI. Општинската изборна комисија за избор на сојузни пратеници за Изборната единица 56 — Скопје II го утврди следниот резултат од дополнителните избори, и тоа:

Изборна единица 56 — Скопје II

Во Собранието на општината Кале:

вкупен број на одборници — — — — — 140
гласале за кандидатот Мицев др Никола 87

За пратеник е прогласен **Мицев др Никола** од Скопје, кој доби мнозинство од гласовите на сите одборници на општинското собрание на подрачјето на изборната единица.

VII. Во прилог кон овој извештај се доставуваат изборните акти што се однесуваат на овие дополнителни избори.

Бр. 19
7 март 1968 година
Белград

Сојузна изборна комисија

Секретар, Претседател,
Бошко Кецман, с. р. Тихомир Јаниќ, с. р.

Членови:

Борислав Личеноски, с. р.; Александар Орландиќ, с. р.
др Ана Јурин-Жилиќ, с. р.; Марјан Орожен, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 70 од Законот за сојузните органи на управата, сојузните совети и сојузните организации („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/67), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА СТОПАНСТВО

За помошник сојузен секретар за стопанство се назначува Лука Петковиќ, досегашен помошник секретар во укинатот Сојузен секретаријат за земјоделство и шумарство.

Б. бр. 210
20 декември 1967 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Мика Шпиљак, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА

„Службени лист Социјалистичке Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 20 од 23 јуни 1967 година објавува:

Наредба за превентивното бележење и за дијагностичкото испитување на добитокот и за начинот, постапката и мерките за сузбивање на заразите кај добитокот;

Решение за разрешување советник на Извршниот совет;

Решение за разрешување и назначување директор на Новинската установа „Службени лист СР БиХ“ во Сараево;

Решение за назначување помошник републички секретар за внатрешни работи;

Решение за назначување помошник директор на Републичкиот завод за стопанско планирање;

Извештај на Републичката изборна комисија за резултатот на изборите на пратеник за Републичкиот собор во 56 изборна единица Грude.

НАРОДНЕ НОВИНЕ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА ХРВАТСКА

„Народне новине“ службени лист Социјалистичке Републике Хрватске во бројот 23 од 5 јуни 1967 година објавуваат:

Закон за органите за водење прекршочна постапка;

Одлука за измена и дополнување на Деловникот на Републичкиот собор на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска;

Одлука за распишување дополнителни избори за избор на пратеник во Просветно-културниот собор на Саборот на Социјалистичка Република Хрватска во Изборната единица 31 — Цриквеница;

Одлука за височината на додатокот за помош и нега;

Одлука за усогласувањето на пензиите, инвалиднините и додатокот за помош и нега во 1967 година со зголемувањето на трошоците на животот во 1966 година;

Договор за социјалното осигурување на носачите на багаж на железничките станици — членови на Здружението на железничките носачи на Социјалистичка Република Хрватска;

Исправка на Законот за судовите.

Во бројот 24 од 12 јуни 1967 година објавуваат:

Правилник за условите и за начинот на користење повластици во патничкиот сообраќај за младина и деца и за начинот на пресметување на надоместокот за искористените повластици;

Договор за социјалното осигурување на евангелистичките свештеници во Социјалистичка Република Хрватска;

Исправка на Законот за јавните патишта.

Во бројот 25 од 15 јуни 1967 година објавуваат:

Правилник за измена и дополнување на Правилникот за службите на Саборот;

Упатство за здравствената исказница на учесниците на Народноослободителната војна и на семејствата на загинатите борци;

Решение за основање Републичка стручна комисија за шумско семенарство;

Решение за основање Републичка стручна комисија за земјоделско семенарство;

Објава на Републичката изборна комисија број ИК-134/2-1967 од 14 јуни 1967 година.

Во бројот 26 од 19 јуни 1967 година објавуваат:

Решение за измени на подрачјата на општинските јавни обвинителства на подрачјето на Окружниот суд во Осиек;

Договор за социјално осигурување на музичарите по забавна и народна музика.

УРАДНИ ЛИСТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА

„Урадни лист Социјалистичке Републике Словеније“ во бројот 30 од 27 јули 1967 година објавува:

Дополнение на Резолуцијата за водењето на стопанската политика во 1967 година;

Закон за користењето на средствата вложени кај Општата стопанска банка во Љубљана според Законот за дополнителните средства за заеднички резерви на стопанските организации;

Заклучок за потврда на спогодбата за уредување на имотните и правните односи во врска со ликвидацијата на деловното здружение за изградбата на Енергохемискиот комбинат Белење;

Заклучок за избор на судии на Уставниот суд на СР Словенија;

Заклучок за разрешавање и избор на претседател и членови на Комисијата за проучување на високото школство во СР Словенија;

Заклучок за разрешавање на генералниот директор на Општата стопанска банка на СР Словенија и за определување функционер што ги врши должностите на генерален директор на Општата стопанска банка на СР Словенија;

Заклучок за именување главен директор на Централната служба на општественото книговодство за Социјалистичка Република Словенија;

Уредба за задолжително уништување на шимширикината грмушка, како и дивиот и подивениот кмел;

Уредба за подрачјата на кои е дозволено да се одгледува рибизла и зелен бор;

Уредба за основање биро за регионално просторно планирање;

Одлука за определување на објектите од пошироко регионално значење за кое локациска дозвола дава републичкиот секретаријат за урбанизам;

Одлука за укинување на Републичкиот штаб за заштита од елементарни и други тешки непогоди;

Одлука за основање Републички штаб за заштита од природни и други тешки непогоди и за именување на неговите членови;

Решение за именување претседател, заменик-претседател, членови и заменици на членовите на Републичката комисија за социјално осигурување на самостојните уметници;

Решение за разрешавање на главниот републички пазарен инспектор;

Решение за разрешавање и именување претставници на републичките управни органи во Собранието на републиката заедница за запослување;

Решение за органите и организациите што делегираат свои претставници во Советот за координација на трудот при Службата на општественото книговодство — Централна за Словенија;

Заклучок за потврда на работната програма на Републичкиот секретаријат за урбанизам за изработка на регионален просторен план за подрачјето на СР Словенија за 1967 година;

Упатство за постапување со малолетник кој избегава извршување на воспитна мерка;

Решение за основање и работата на управите на јавната безбедност во СР Словенија;

Решение за определување на здравствените установи што вршат претходни и периодични лекарски прегледи на членовите на посада на бродови на Југословенската трговска морнарица и што прибавуваат и запишуваат податоци за крвната група во поморската книшка;

Правилник за остварување здравствена заштита на Комуналната заедница на социјалното осигурување на земјоделците Љубљана.

Во бројот 31 од 10 август 1967 година објавува:

Решение за разрешавање советник на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Решение за разрешавање советник во кабинетот на претседателот на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија;

Правилник за педагошките нормативи во поглед бројот на учениците во одделенијата и за нормативите во поглед оддалеченоста на основното училиште од учениковата кука;

Заклучок за зголемување на пензиите и инвалидните поради несреќа при работата или професионална болест од 1 јануари 1967 година;

Заклучок за измена на Заклучокот за граничниот износ на најниските пензиски примања и за височината на заштитниот додаток;

Заклучок за користење на средствата што се наменети за подобрување на рекреацијата на пензионерите во 1967 година.

СОДРЖИНА:

	Страна
113. Закон за средствата на стопанските организации (Пречистен текст) — — —	205
114. Одлука за измена на Одлуката за обврска за прибавување дозволи за увоз на определени производи за храна — — —	217
115. Одлука за измена на Одлуката за давање регрес при продажбата на вештачки губриња за потребите на земјоделството и шумарството во 1968 година — — —	217
116. Одлука за утврдување и распределба на стоковните контингенти за увоз на стоки во 1968 година — — — — —	217
117. Одлука за Програмата за употреба на средствата предвидени со сојузниот буџет за 1968 година за геолошко-рударски истражувачки работи — — — — —	219
118. Одлука за условите и начинот за користење на средствата од сојузниот буџет за 1968 година за покривање на обврските за повластено возење — — — — —	220
119. Одлука за утврдување процентот за распределба на приходот на Југословенската лотарија — — — — —	220
120. Решение за распределба на делот од приходот на Југословенската лотарија во 1968 година кој им припаѓа на општествените организации од членот 26 на Законот за Југословенската лотарија — — —	221
121. Правилник за измени и дополненија на Правилникот за квалитетот на житото, мелничките производи, лебот и пецивото, тестенините и кексот — — — — —	222
122. Правилник за бродарските книшки и за дозволите за укрцување — — — — —	223
123. Упатство за начинот на водење евиденција за извршувањето на буџетот и за начинот и роковите за доставување на извештаите за извршувањето на буџетот	235
124. Решение за југословенските стандарди од областа на градежништвото — — —	242
125. Решение за југословенските стандарди за стандардни услови за испитување на високонапонски изолатори и светилки — — —	242
126. Решение за југословенските стандарди за изолационен материјал и координација на изолацијата — — — — —	242
127. Решение за југословенските стандарди од областа на текстилната индустрија — — —	242
128. Решение за југословенските стандарди од областа на испитување на хартија и картон — — — — —	243
129. Решение за југословенскиот стандард за спортски реквизити — — — — —	243
130. Одлука за определување на највисокиот износ на пензискиот основ односно на личниот доход од кој може да им се определи пензија на воените осигуреници	243
131. Упатство за постапката за намиравање определени долгови на корисниците на општествени средства — — — — —	244
132. Извештај од Сојузната изборна комисија за резултатот на дополнителните избори на пратеник за Сојузниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 107 — Лазаревац — — — — —	245
133. Извештај од Сојузната изборна комисија за резултатот на дополнителните избори на пратеник за Просветно-културниот собор на Сојузната скупштина во Изборната единица 56 — Скопје II — — — — —	246